



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 24 април 2002  
Скопје

Број 26

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

421.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2002 година.

Бр. 07-1710/1  
16 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/2001), во членот 1, во ставот 2 процентот "70%" се заменува со процентот "51%".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

422.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2002 година.

Бр. 07-1711/1  
16 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 1

Во Законот за таксата за привремен престој ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/96) во членот 4 став 1 алинеја 4 зборот "и" се заменува со "точка и запирка", а во алинеја 5 "точката" се заменува со "точка и запирка", се додава зборот "и" и нова алинеја 6, која гласи:

"- учесниците на спортски игри и натпревари што ги организира синдикатот".

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:

"Вршителите на угостителската и туристичката дејност се должни, наплатената такса за привремен престој да ја уплатат до 15-от ден во тековниот месец за изминатиот месец и тоа:

- 80% од наплатената такса за привремен престој на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, вршителите на угостителската и туристичката дејност ја уплатуваат на сметка на единиците на локалната самоуправа и

- 20% од наплатената такса за привремен престој, вршителите на угостителската и туристичката дејност уплатуваат на сметката на Буџетот на Република Македонија.

Во градот Скопје, 80% од таксата за привремен престој наплатена на подрачјето на град Скопје, наплатувачот на таксата ја уплатува на сметка на град Скопје, а 20% на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Во членот 9 ставовите 1 и 2 се бришат.

Во ставот 3, кој станува став 1 зборовите: "ставовите на 1 и 2 од овој член" се заменуваат со зборовите: "член 8 на овој закон".

Во ставот 4 кој станува став 2, во петтиот и седмиот ред по зборот "самоуправа" се додаваат зборовите: "и градот Скопје".

Во ставот 5 кој станува став 3, зборот "стопанство" се заменува со зборот "економија", а бројот "4" со бројот "2".

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

"Надзорот над наплатата на таксата од членот 1 на овој закон на сметката во единиците на локалната самоуправа и градот Скопје ги вршат органите на единиците на локалната самоуправа, односно градот Скопје, а надзорот на наплатата на таксата од членот 1 на овој закон на сметката на Буџетот на Република Македонија го врши Државниот пазарен инспекторат".

Член 5

Во членот 11 ставот 1 зборовите: "четири до десет плати" се заменуваат со зборовите: "80.000 до 240.000 денари".

Во ставот 2 зборовите: "една петтина до една ипол плата" се заменуваат со зборовите: "3.000 до 10.000 денари".

## Член 6

Во членот 12 зборовите: “од една петтина до три плати“ се заменуваат со зборовите: “од 3.000 до 10.000 денари“.

## Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## 423.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди (“Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2002 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

1. Во точката 2 на Одлуката за разрешување и именување претседател на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2000), точка 2 под а) за претседател наместо “академик Милчо Ристов“ треба да стои “д-р Милослав Милошевски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1731/1  
17 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## 424.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно трговско работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99 и 4/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 април 2002 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ  
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ**

## Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2001, 45/2001, 57/2001 и 105/2001) во член 3 став 1, во точката 8 по ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

- “За увозот на стоките од СР Југославија, даден во Прилогот бр. 7 се применува одредбата од став 1 на оваа точка од оваа одлука“.

- “Составен дел на оваа одлука е Прилогот бр. 7“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 24 април 2002 година.

Бр. 23-2178/1  
23 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## ПРИЛОГ 7

**СПИСОК НА СТОКИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ОД СР ЈУГОСЛАВИЈА Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРИБАВИ  
СОГЛАСНОСТ - ЛБ-8**

Тарифна ознака	Вид на стока
1101 00	Брашно од пченица или наполица
1101 00 11 00	Брашно од пченица
1101 00 15 00	- Од тврда пченица
1101 00 90 00	- Од обична пченица и пир
1512 11	Сурово масло
1512 11 91 00	Од сончоглед
1806 90 31 00	Полнети чоколада
1905 31	Слатки бисквити
1905 31 19 00	Друго
1905 32	Вафли и обланди
	- Целосно или делумно превлечени или прекриени со чоколада или друг прелив што содржи какао:
1905 32 11 00	Во непосредно пакување со нето маса што не надминува 85 гр.
1905 32 19 00	Друго
	Друго
1905 32 91 00	Солени, со или без фил
1905 32 99 00	Друго
1905 90 60 00	Со додадени средства за засладување
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуминозни минерали, освен сурови и производи на друго место неспомнати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуминозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла:
2710 11	-- Лесни масла и препарати
2710 11 11 00	- За подложување со специфични постапки
2710 11 15 00	- За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 11 11 00
	- За други намени:
	- За специјални бензини:
2710 11 21 00	- Вајтшпирит
2710 11 25 00	- Друго
	- Друго:
	- Моторен бензин:
2710 11 41 00	Со октански број (RON) помал од 95
2710 11 45 00	Со октански број (RON) од 95 или поголем но помал од 98
2710 11 49 00	Со октански број (RON) од 98 или поголем
2710 11 51 00	Со октански број (RON) помал од 98
2710 11 59 00	Со октански број (RON) од 98 или поголем
2710 11 90 00	Други лесни масла
2710 19	Друго:
	- Средни масла:
2710 19 11 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 15 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 19 11 00

	За други намени:
	Керозин
2710 19 21 00	Гориво за млазни мотори
2710 19 25 00	Друго
2710 19 29 00	Друго
	Тешки масла
	Гасни масла
2710 19 31 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 35 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 19 31 00
	За други намени
2710 19 41 00	Со содржина на сулфур што не надминува 0,05% по маса
2710 19 45 00	Со содржина на сулфур што надминува 0,05% по маса но не надминува 0,2% по маса
2710 19 49 00	Со содржина на сулфур што надминува 0,2% по маса
	Масла за ложење
2710 19 51 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 55 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 19 51 00
	За други намени
2710 19 61 00	Со содржина на сулфур што не надминува 1% по маса
2710 19 63 00	Со содржина на сулфур по маса што надминува 1% но не надминува 2% по маса
2710 19 65 00	Со содржина на сулфур по маса што надминува 2% но не надминува 2,8%
2710 19 69 00	Со содржина на сулфур што надминува 2,8% по маса
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди
2711 12	Пропан
	Пропан со чистота не помала од 99%
2711 12 11 00	За употреба како погонско или енергетско гориво
2711 12 19 00	За други намени
	Друго
2711 12 91 00	За подложување со специфични постапки
2711 12 93 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2711 12 91 00
2711 13	Бутан
2711 13 10 00	За подложување со специфични постапки
2711 13 30 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2711 13 10 00
6110 90 90 00	Друго
6905 10 00 00	Керамиди
7321 83 00 00	Печки на цврсти горива
7408 11 00 00	Жица од бакар со максимална димензија на напречен пресек над 6 мм.
8544 59 10 00	Жица и кабли чии што поединечни спроводници имаат пречник што надминува од 0,51 мм.
8702 10	Со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел)
	- Со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):
	Со зафатнина на цилиндар над 2500 см <sup>3</sup>
8702 10 11 00	- нови
8702 10 19 00	- употребувани

	Со зафатнина на цилиндар до 2500 см <sup>3</sup>
8702 10 91 00	- нови
8702 10 99 00	- употребувани
	Други
	Со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:
	Со зафатнина на цилиндар над 2800 см <sup>3</sup>
8702 90 11 00	- нови
8702 90 19 00	- употребувани
	Со зафатнина на цилиндар до 2800 см <sup>3</sup>
8702 90 31 00	- нови
8702 90 39 00	- употребувани
8702 90 90 00	Со други мотори
9401 61 00 00	Тапацирани седишта со дрвени скелети.

**425.**

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 април 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ  
ДЕЈНОСТИ ХС "ЗЛЕТОВИЦА"-ПРОБИШТИП**

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип се именува Ацо Јаневски, дипл.геолошки инженер, вработен во ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1615/2  
9 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**426.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 април 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН  
КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА  
ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО  
ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Бранко Бојчевски се разрешува од должноста национален координатор на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За национален координатор на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија се именува Венко Калачовски, државен секретар во Министерството за внатрешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1945/2  
9 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

427.

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 4/02), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 3.04.2002 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОЛНОМОШНОТО ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНИ РАБОТИ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО**

## Член 1

(1) Овој правилник се однесува на акционерските друштва во Република Македонија што подлежат на одредбите на Законот за преземање на акционерските друштва.

(2) Со овој правилник се утврдува формата и содржината на полномошното за гласање за поединечни работи на седница на собрание на акционери на акционерското друштво, изготвено согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

## Член 2

Полномошното од член 1 на овој правилник е составено од два дела, и тоа:

- Општ дел, каде се наведуваат општите податоци за акционерот кој го дава полномошното и општите податоци за овластеното лице односно ополномоштено лице (лицето на кое му се дава полномошното) и

- Посебен дел, каде се наведуваат предлог-одлуките по поделните точки од дневниот ред со предлози за гласање што ги дава акционерот на овластеното лице. Во овој дел акционерот кој го дава полномошното дава предлози за гласање и за против-предлозите (доколку има такви) за одредени точки на дневниот ред.

## Член 3

Во зависност од предметите што стојат како точки на дневниот ред, полномошното за гласање на акционерското собрание може да содржи и дополнителни елементи за прашања кои се поврзани со ова полномошно.

## Член 4

Овој правилник стапува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-575/1  
4 април 2002 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Никола Груевски, с.р.**

## ПРИЛОГ 1

**ОПШТ ДЕЛ  
ПОЛНОМОШНО**

За гласање на Собрание на акционери на \_\_\_\_\_  
Свикано на: датум \_\_\_\_\_  
  место \_\_\_\_\_  
  час \_\_\_\_\_

Со следниот дневен ред:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Јас, долупотпишаниот (целосно име и презиме на акционерот или назив и седиште на фирмата акционер)

ЕМБГ/регистарски број \_\_\_\_\_,  
го овластувам \_\_\_\_\_ (целосно  
име и презиме и ЕМБГ на акционерот) да го употреби  
моето право на глас што произлегува од \_\_\_\_\_  
(број на акции) \_\_\_\_\_ (ISIN на акциите) на  
собрание на акционери на гореспоменатото друштво,  
на начин утврден со ова полномошно.

Ова полномошно важи само за гореспоменатата седница на собрание на акционери. Акционерот има право да го отповика ова полномошно во секој момент. Полномошното може да биде отповикано и доколку акционерот присуствува на седницата на собрание на акционери и гласа лично.

Собрание го свикал \_\_\_\_\_

**ПОСЕБЕН ДЕЛ  
ПРЕДЛОГ-ОДЛУКИ СО ПРЕДЛОЗИ ЗА ГЛАСАЊЕ**

Предложена(и) одлука(и) за точка \_\_\_\_\_ од дневниот ред:

А. Гласање по предлог-одлука на лицето кое го свикало Собранието:

Содржина на предлог-одлуката: \_\_\_\_\_

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице (лицето на кое му е дадено полномошното): Јас, акционерот му наложувам на овластеното лице да гласа за гореспоменатата предлог-одлука како што следи:

ЗА ПРОТИВ Потпис на акционерот  
(да се заокружи) \_\_\_\_\_

428.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Делисинци-општина Свети Николе.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1882/1  
22 април 2002 година  
Скопје

Директор,  
**Мирче Горговски, с.р.**

429.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 3 април 2002 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. Се поништуваат членовите 16, 17 и 19 од Одлуката бр. 07-416/2 за усвојување на елаборат за измени и дополнување на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за шеста урбана единица, донесена од Советот на општина Охрид на 14 август 2000 година.

2. Се става вон сила забраната за донесување, односно извршувањето на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Јован и Јованка Баракоски од Охрид поднесена преку адвокатот Марјан Попески, со Решение У. бр. 220/2001 од 20 февруари 2002 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за просторното и урбанистичкото планирање и Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 16 од Одлуката, на урбанистичките проекти предвидени со оваа одлука, согласност дава Главниот архитект на градот. Во одделни случаи Главниот архитект може да побара мислење од стручна комисија. Стручната комисија ја именува Главниот архитект од стручни лица за соодветниот предмет.

Во оспорениот член 17 од Одлуката е предвидено дека урбанистичкиот проект од член 16 на оваа одлука на кого е дадена согласност, претставува измена на дел од Деталниот план за конкретниот објект и истиот е составен дел на Деталниот план за шеста урбана единица.

Според член 19, одредбите од овој елаборат се однесуваат за сите детални урбанистички планови и за нивните измени, кои со денот на донесувањето на оваа одлука се во сила и тоа: ДУП за прва урбана единица со измените; ДУП за ПЦПП Охрид со измените; ДУП за втора урбана единица со измените; ДУП за трета урбана единица со измените; ДУП за четврта урбана единица; ДУП за петта урбана единица; ДУП за шеста урбана единица со измените; ДУП за седма урбана единица со измените; ДУП за осма урбана единица; ДУП за девета урбана единица со измените; ДУП за десета урбана единица со измените; ДУП за единаесетта урбана единица со измените; ДУП за населбата 15-ти корпус со измените; ДУП за населбата Железничка со измените; ДУП за Радојца Новичиќ со измените; Урбанистички проект за седма зона од ЦПП од седма урбана единица; Урбанистички проект за шеста зона од ЦПП од седма урбана единица; ДУП за населбата Пештани со измените; ДУП за населбата Трпејца со измените; ДУП Бејбунар 1; ДУП за населбата Чекоштина; ДУП за туристичкиот комплекс Свети Стефан со измените; ДУП за населбата Љубаништа; ДУП за потегот Лагадин-Пештани. Одредбите од овој елаборат ќе се применуваат поодделно за секој ДУП од став 1 на овој член.

6. Согласно членот 8 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Според член 115 од Уставот на Република Македонија во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено и во областа на урбанизмот.

Според член 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

Членот 7 од овој закон уредува дека во зависност од просторот кој е предмет на планирање се донесуваат просторен план на Републиката, генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место во општината и урбанистички план за граничен премин и локалитет со објектот од јавен интерес.

Според член 11 од Законот, детален урбанистички план се донесува за одделни делови на населените места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план.

Според ставот 2 на овој член од Законот, деталниот урбанистички план содржи особено: меѓу другото, план на намена на просторот и објектите, план на градежни парцели и површина за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за изградба и одредби за спроведување на планот.

Во членот 52 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95 и 60/95), Главниот архитект на градот покренува иницијатива за измена и дополнување на деталните урбанистички планови; покренува иницијатива за изработка на урбанистички и архитектонско-урбанистички планови, дава стручно мислење на деталните урбанистички планови и урбанистичките и архитектонско-урбанистичките проекти, дава насоки за изработка на архитектонски проекти за да се валоризираат вредностите во архитектурата и зачувување на амбиенталните вредности на одделни градски квартави; дава согласност на архитектонските проекти што се од големо значење за градот, а значењето се утврдува во правилникот за таков вид на објекти изготвени и усвоени во единицата на локалната самоуправа; дава согласност на проектите за просторно уредување на позначајни објекти или квартави во градот, му предлага на советот дополнување норми и правилници од областа на архитектурата; покренува иницијатива за ревитализација на одредени градски квартави, се грижи за сигурноста и архитектонското наследство и за архитектонско обликувањето изглед на објектите во градот и учествува во работата на комисиите и телата надлежни за урбанизам и архитектура.

Од означената законска одредба произлегува дека надлежностите на Главниот архитект на градот се децидно утврдени. При тоа, не е спорно дека Главниот архитект во рамките на утврдените надлежности за одделни прашања дава и согласност на архитектонските проекти што се од големо значење за градот, а значењето се утврдува со правилник за таков вид објекти изготвен и усвоен во единицата на локалната самоуправа, како и согласност на проектите за партерно уредување на позначајни објекти или квартави во градот. Меѓутоа, во никој случај ваквото законско овластување на Главниот архитект на градот не може да се поистовети со согласноста утврдена во оспорената одредба на членот 16 од Одлуката.

Тргувајќи од законската определба дека и одредбите за спроведување на деталните планови се содржани на плановите, Судот смета дека овластувањето на Главниот архитект на градот утврдено во оспорената одредба на членот 16 од Одлуката не е во рамките на законските овластувања поради што овој член не е во согласност со членот 11 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање и со членот 52 од Законот за локалната самоуправа кој важел во времето на донесувањето на оспорената одлука.

Со оглед на тоа што оспорениот член 17 од Одлуката е во функција на членот 16, односно според овој член урбанистичкиот проект од член 16 на кого е дадена согласност претставува измена на дел од Деталниот урбанистички план за шеста урбана единица-Охрид за конкретниот објект и истиот е составен дел на Деталниот план, укажува на фактот дека е во прашање измена и дополнување на овој план, Судот оцени дека и овој член не е во согласност со означените законски одредби.

Во поглед на одредбата содржана во членот 19 од Одлуката, Судот оцени дека одредбите за реализација се составен дел на деталниот план, во случајов на Деталниот план за шеста урбана единица Охрид и со нивната измена не е допуштено да се уредуваат прашања и за други детални планови, поради што Судот оцени дека овој член не е во согласност со законските одредби.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 220/2001  
3 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов, с.р.**

#### 430.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 10 април 2002 година, донесе

### О Д Л У К А

1. Се укинува член 48 став 1 точка 2 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95 и 55/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение У.бр. 233/2001 од 6 февруари 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според содржината на сега укинатиот член 48 став 1 точка 1 од Законот за внатрешни работи, работен однос во Министерството за внатрешни работи може да заснова лице кое покрај општите услови ги исполнува и следните посебни услови:

"1) да не е осудувано за кривично дело против уставното уредување и безбедноста на Република Македонија, против стопанството, слободите и правата на човекот и граѓанинот, вооружените сили на Република Македонија, службената должност, тешки дела против животот и телото, имотот или кривично дело извршено од користољубие и нечесни побуди;"\*

2) Според содржината на оспорениот член 48 став 1 точка 2 од Законот за внатрешни работи, „против него да не се води кривична постапка за кривично дело од став 1 точка 1 на овој член“.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 51 од Уставот, законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.

Во членот 48 став 1 од Законот, е определено дека работен однос во Министерството за внатрешни работи може да заснова лице кое покрај општите услови ги исполнува и посебните услови подробно опишани во четири последователни точки.

Посебниот услов од точката 1, до укинувањето на истата со Одлуката У. бр. 212/2000 од 23.05.2001 година на Уставниот суд на Република Македонија, содржеше поконкретен опис според групите на кривични дела застапени во Кривичниот законик за кои можниот кандидат за вработување не треба да биде осудуван. На содржината од сега укинатата точка 1 се заснова и содржината на оспорената точка 2 од членот 48 став 1 од

Законот, со таа разлика што овде се работи за поведена постапка спрема можниот кандидат. Според тоа точно е тврдењето од иницијативата дека по интервенцијата на овој суд и отстранувањето од правниот поредок на точката 1 сега оспорената точка 2 нема своја функција.

Имено, формулацијата „кривично дело“ од став 1 точка 1 од член 48 од Законот, каква што е сега содржината на оспорената одредба без конкретизирање на кривичните дела, остава можност за правна несигурност за лицата заинтересирани да стапат во работен однос во Министерството за внатрешни работи и претставува повреда на уставна темелна вредност за владеење на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, а ведно оспорената одредба и нема своја функција без конкретно посочување на видовите кривични дела за кои не треба да се води постапка.

Меѓутоа, од суштинско значење во овој случај е повредата на уставното начело за презумпција на невиноста од членот 13 став 1 од Уставот. Тргувајќи од посебниот услов за засновање на работен однос во Министерството за внатрешни работи, содржан во оспорената одредба, според која спрема кандидатот за вработување не треба да се води кривична постапка за кривични дела, произлегува дека, со ваквата законска формулација, во случај да спрема кандидатот се води кривична постапка, истиот би се сметал за виновен пред да неговата вина биде утврдена со правосилна судска одлука. Од изнесеното Судот оцени дека оспорената одредба е во несогласност и со начелото за презумпција на невиноста од членот 13 став 1 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 233/2001  
10 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов, с.р.**

### НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 12.

Врз основа на член 132 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96), Собранието на Нотарската комора на Република Македонија, на ден 16.02.2002 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НОТАРСКА ТАРИФА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник за Нотарска тарифа се одредува награда за работата и на надоместок на трошоците во вршењето на службените дејствија од делокругот на работата на нотарот.

##### Член 2

Наградата на нотарот се одредува:

- Според вредноста на предметот на заверката, потврдата или изработката на нотарскиот акт или други службени дејствија;
- Според времето потребно за подготовка и вршење на одредени службени дејствија;
- Во пашален износ, без оглед на вредноста или времето потребно за преземање на одредени службени дејствија.

**Член 3**

Трошоците за време на вршењето на нотарските дејствија, нотарот ги определува и наплатува согласно одредбите од овој правилник.

**2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА****Вредност на ствартата****Член 4**

Наградата на нотарот се определува според вредноста на ствартата, на нотарските службени дејствија, утврдена во табеларот од член 12 и од член 19 од овој правилник.

При утврдувањето на вредноста се зема само главното побарување.

Кога вредноста на недвижниот имот ја определува Управата за јавни приходи, определување на наградата на нотарските дејствија особено нотарски акт и солемнизација, ќе се утврдува според износи утврдени од Управата за јавни приходи. Ако пазарната вредност не може конкретно да се утврди ниту со земање предвид на службено познати факти (цена утврдена поради плаќање на данок, висина на осигурената вредност во случај на пожар, податоци од службени органи и сл.) ќе се определи врз основа на слободна проценка на договорните страни и нотарот.

**Вредноста на заложно право****Член 5**

Вредноста на заложното право (договор за хипотека, изјава за извршност) се определува според висината на обезбеденото побарување.

**Договори за закуп и службеност****Член 6**

Кај договорите за закуп вредноста се определува според пресметаната годишна закупнина, освен ако не се работи за закупен однос склучен на пократко време.

Кај договорите за службеност, вредноста се определува според вредноста на привелигираната недвижност.

**Договори за физичка делба****Член 7**

Вредноста на договорите за физичка делба се одредува според вредноста на ствартата.

**Договори за размена****Член 8**

Вредноста на договорите за размена се одредува според вкупната вредност на ствари кои се предмет на размената.

**Работи во врска со трговските друштва, установи, задруги, здруженија и фондации****Член 9**

Вредноста на Договорот за основање на трговско друштво, Изјавата за основање на ДООЕЛ, или било која форма на трговско друштво се определува според вкупната вредност на вложувањата на сите основачи, односно основната главнина на друштвото.

За промените на договорот за основање на трговските друштва, спојување, делба, престанок, зголемување и намалување на основачки влог вредноста на работите се определува според големината на промената земајќи го предвид имотот на друштвото намален за обврските. Ако промената се однесува на одреден паричен износ, меродавен е тој износ.

За промена на управител, промена на назив, промена на основач, дејност и правната форма на трговските друштва ќе се применува одредбата на член 13 од овој правилник.

Одредбите од претходните ставови од овој член на соодветен начин се применуваат и кај установите, задругите, здруженијата и фондацииите.

**Договори за уредување на имотни односи помеѓу брачни другари и меѓу лица кои живеат во вонбрачна заедница и тестамент****Член 10**

Вредноста на договорите за уредување на имотните односи меѓу брачните другари и меѓу лицата кои живеат во вонбрачна заедница, се одредуваат според вредноста на имотот на двете договорени страни.

**Член 11**

Вредноста на имотот при располагање во случај на смрт се одредува според вредноста на имотот на оставителот кој е предмет на располагање.

**3. НАГРАДА ЗА НОТАРСКИ АКТИ****Член 12**

За подготовка и составување на нотарски акти нотарот има право на награда. Ако вредноста на предметот на службеното дејствие е:

Од денари	До денари	Награда во денари
	100.000,00	1.000,00
100.001,00	200.000,00	1.500,00
200.001,00	300.000,00	2.500,00

Ако вредноста на предметот на службеното дејствие го преминува износот од 300.000,00 денари, нотарот има право, покрај наградата од 3.000,00 денари, на дополнителна награда од 100,00 денари на секои започнати 10.000,00 денари.

Најголемата награда одредена според одредбата од став 1 на овој член, не може да биде поголема од 10.000,00 денари.

Во наградата од став 1 на овој член, опфатена е и наградата за заверка на нотарскиот акт, како и за издавање на извод и препис ако се издаваат непосредно по составувањето на нотарскиот акт.

**Неопределена вредност****Член 13**

Ако вредноста на предметот на нотарскиот акт не може да се утврди, нотарот има право на награда според вредноста која ја определила странката, но не помала од 1.000,00 денари за договорите кои се однесуваат на трговските друштва, установите, задругите, здруженијата и фондацииите.

**Учество на повеќе странки, сведоци, толкувачи и повеќе нотари****Член 14**

Ако во составувањето на нотарскиот акт и потврдувањето на приватна исправа учествуваат повеќе од две странки, наградата од член 12 став 1 од овој правилник, се зголемува за третата и секоја наредна странка по 10% но најмногу до 50% од вредноста.

Ако во составувањето на нотарскиот акт учествуваат повикани сведоци, толкувачи или преведувачи, нотарот има право на дополнителна награда од 250,00 денари.

**Член 15**

Ако во составувањето на нотарскиот акт учествуваат повеќе нотари, наградата од член 12 став 1 од овој правилник, се зголемува за по 50% за секој нареден нотар. Нотарот кој е повикан да изврши дејствие има право на основната награда, а останатите нотари на зголемената награда.

**Полномошна и изјави****Член 16**

За полномошно во форма на нотарски акт, нотарот има право на награда во износ од 500,00 денари.

За еднострана изјава во форма на нотарски акт, нотарот има право на награда во износ од 500,00 денари.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член, на соодветен начин се применуваат и за другите нотарски службени дејствија, освен ако за вршење на тие дејствија не е определен друг начин, според оваа тарифа.

**Потврдување (солемнизација) на приватна исправа****Член 17**

Ако потврдувањето на приватната исправа (солемнизација) се врши без составување на нотарски акт, нотарот има право на 50% од наградата од член 12 став 1 на овој правилник.

Ако потврдувањето (солемнизација) на приватната исправа се врши со составувањето на посебен нотарски акт, нотарот има право на наградата од член 12 став 1 на овој правилник.

**4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО****Член 18**

За сите пооделно составени исправи при извршување на службени дејствија во постапка на реализација на заложно право-хипотека, во форма на барања, изјави, потврди, овластувања, огласи, писмени соопштености и слично, нотарот има право на награда во износ од 500,00 денари.

**Член 19**

За водење и составување на записник за реализација на јавна продажба на ствар, нотарот има право на награда според вредноста на заложената ствар, по следниот табеларен преглед:

вредност до 100.000,00 ден.	2.000,00 ден.
од 100.001,00 ден. до 300.000,00 ден.	3.000,00 ден.
од 300.001,00 ден. до 500.000,00 ден.	4.000,00 ден.
од 500.001,00 ден. до 700.000,00 ден.	5.000,00 ден.
од 700.001,00 ден. до 900.000,00 ден.	7.000,00 ден.
од 900.001,00 ден. до 1.100.000,00 ден.	10.000,00 ден.
од 1.100.001,00 ден. до 1.300.000,00 ден.	11.000,00 ден.
од 1.300.001,00 ден. до 1.500.000,00 ден.	12.000,00 ден.
од 1.500.001,00 ден. до 1.700.000,00 ден.	13.000,00 ден.
од 1.700.001,00 ден. до 1.900.000,00 ден.	14.000,00 ден.
од 1.900.001,00 ден. до 2.100.000,00 ден.	15.000,00 ден.
Над 2.100.000,00	30.000,00 ден.

**Член 20**

За состав на Записник или Спогодба во форма на нотарски акт, во постапката за реализација на заложно право, со продажба на стварта, нотарот има право на награда во висина од 50% од наградата утврдена во Табеларот во член 19 од овој правилник.

**5. ПОТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ИЗЈАВИ****Заверка на фотокопија, препис и извод****Член 21**

Нотарот има право на награда за секој заверен документ (фотокопиран) во износ од 100,00 денари без оглед колку страни содржи документот.

**Член 22**

За секој заверен препис наградата изнесува 100,00 денари за секоја страница заверен препис од документ.

**Член 23**

Заверката на извод од трговски, деловни и јавни книги се наплатава 100,00 денари по страница.

**Заверка на превод****Член 24**

За заверка на превод од овластен судски преведувач нотарот има право на награда од 100,00 денари по документ.

**Заверка на потпис или ракознак****Член 25**

За заверка на потпис или ракознак нотарот има право на награда од 100,00 денари. Ако при заверката на потписот или ракознакот учествуваат и сведоци нотарот има право на дополнителна награда од 100,00 денари, за секој сведок.

Нотарот има право на награда од 100,00 денари и ако при заверката учествувал и толкувач или преведувач.

За заверка на потпис или ракознак на договор, освен договорите за основање на трговски друштва, нотарот има право на дополнителна награда од 100,00 денари.

При заверка на ракознак нотарот има право на дополнителна награда од 100,00 денари за читање на исправата на странката.

**Потврда за времето кога исправата е предочена****Член 26**

За потврда за времето кога исправата му е поднесена (предочена) на нотарот му следува награда од 100,00 денари.

**Потврда дека некој е жив****Член 27**

За потврда дека некој е жив, на нотарот му следува награда од 300,00 денари.

**Овластување на нотарот и други факти од јавен регистар****Член 28**

За овластување на нотарот за утврдување на други факти од јавен регистар, нотарот има право на награда во износ од 200,00 денари.

За потврда за извршените службени дејствија, врз основа на овластувањето од став 1 од овој член, нотарот има право на награда од 1.000,00 денари.

**Соопштување на изјави****Член 29**

За писмено или усно соопштување на изјави и за издавање на потврда за соопштена изјава, нотарот има право на награда од 500,00 денари.

Ако соопштувањето на изјавата е поврзано и со преземање на некое правно дејствие, нотарот има право на дополнителна награда од 250,00 до 500,00 денари, во зависност од времето кое е потребно за преземање на тоа дејствие.

**Примање изјава под заклетва****Член 30**

За примање на изјава под заклетва нотарот има право на награда од 250-800,00 денари, во зависност од сложеноста и големината на изјавата.

**Потврдување на одлуки и заклучоци на Собрание и други тела****Член 31**

За утврдување на идентитет, водење записници и потврдување на одлуки и заклучоци на Собрание и други тела, нотарот има право на награда од 10.000,00 денари.

**Заверка на депониран потпис или ракознак****Член 32**

За заверка на депониран потпис на записник на лице овластено за потпишување на друштво, орган или организација во нотарска канцеларија, нотарот има право на награда во износ од 500,00 денари.



За заверка на потпис или ракознак на записник надвор од нотарската канцеларија, нотарот има право на награда од 1.000,00 денари.

#### **Потврдување на други факти**

##### **Член 33**

За потврдување на други факти нотарот има право на награда од 500,00 до 3.000,00 денари, во зависност од сложеноста на извршената работа и времето потребно за извршување на службената дејност.

#### **Протест**

##### **Член 34**

За протестирање на меници, чекови и други хартии од вредност, нотарот има право на награда според одредбите од член 12 став 1 на овој правилник. Таа награда ја опфаќа и наградата за времето кое е потребно за извршување на дејствијата на протестот.

### **6. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, ПОТВРДИ, ПРЕПИСИ И ИЗВАДОЦИ**

#### **Изводи и преписи**

##### **Член 35**

За повторно издавање на изводи и преписи од нотарски акт, нотарот има право на награда од 250,00 денари до 1.500,00 денари во зависност од големината на изводот или преписот, бројот и големината на прилозите и времето потребно за неговото издавање.

Одредбата од став 1 од овој член, соодветно се применува и на извадоци од нотарските акти.

За издавање на потврда за издадени изводи и преписи на нотарскиот акт на нотарот му припаѓа награда од 250,00 до 500,00 денари.

#### **Потврди за уписи во уписници**

##### **Член 36**

За издавање на потврди за уписи во уписници, нотарот има право на награда од 250,00 до 500,00 денари во зависност од големината на потврдата и времето кое е потребно таа да се издаде.

За издавање на заверени исправи во форма на препис или заверена фотокопија, а по барање на странка, од архивата на нотарот, нотарот има право на награда во износ од 100,00 денари од страница.

#### **Потврда за постоење на нотарски акт, записници и други заверени и потврдени исправи и потврда за извршност**

##### **Член 37**

За издавање на потврда на странките за постоење на нотарскиот акт, записници и други заверени и потврдени исправи, нотарот има право на награда од 200,00 денари.

##### **Член 38**

За издавање потврда на странките за извршност на нотарскиот акт, нотарот има право на награда од 300,00 денари.

### **7. НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИСПРАВИ, ПАРИ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ**

#### **Чување и предавање на исправи**

##### **Член 39**

За чување и предавање на исправи нотарот има право на награда според одредбите од член 12 став 1 на овој правилник.

Ако вредноста на исправите не може да се утврди нотарот има право на награда од 500,00 до 1.000,00 денари во зависност од големината на исправите нивното значење времето и местото на чување.

Со наградите од став 1 и 2 на овој член, се опфатени сите дејствија кој нотарот мора да ги преземе во врска со чувањето на доверените исправи.

#### **Чување и предавање на пари, хартии од вредност и предмети од вредност**

##### **Член 40**

За чување и предавање на пари, хартии од вредност и предмети од вредност нотарот има право на награда според одредбите од член 12 став 1 на овој правилник.

Ако чувањето или предавањето на пари, односно на хартии од вредност треба да се изврши надвор од канцеларијата на нотарот, нотарот има право на дополнителна награда од 500,00 до 1.500,00 денари во зависност од вредноста на парите, хартиите од вредност и предметите од вредност, како и од времето потребно за преземање на дејствието и начинот на неговото преземање.

Со наградите од став 1 и 2 на овој член опфатени се сите дејствија кои нотарот мора да ги преземе во врска со чувањето и предавањето на доверените пари и хартии од вредност и предмети од вредност.

### **8. НАГРАДИ ЗА ДРУГИ РАБОТИ**

#### **Нацрт на исправа, дополнителна потврда и повлекување на барање**

##### **Член 41**

Ако нотарот ја подготвил исправата, а по барање на странките не е извршена заверка и упис во соодветниот уписник, има право на 50% од наградата предвидена за составување на таа исправа како нотарски акт.

За побарана проверка на нацртот на исправата нотарот има право на 25% од наградата предвидена за составување на таа исправа како нотарски акт.

Ако се побара од нотарот во рок од една година да ја потврди исправата за која составил нацрт или која ја проверил во тој случај наградата наплатена према одредбите од став 1 и 2 на овој член се зема во предвид при одредувањето на наградата за потврдувањето.

Ако заверката по започнувањето на дејствието не се заврши, нотарот има право на пола од наградата за потврдување.

### **9. ТРОШОЦИ**

#### **Трошоци за изработка на извод и препис**

##### **Член 42**

Нотарот има право на надомест на трошоците во врска со изработката со изводите и преписите кои на барање или по сила на закон бил должен да ги издаде.

За секоја страна трошоците на преписот се признаваат во висина од 30,00 денари.

#### **Други направени трошоци во нотарското работење**

##### **Член 43**

Нотарот, кога презема службено дејствие вон нотарската канцеларија, има право на надомест на трошоци за користење на сопствено возило, за секој изминат километар во висина од 30% од цената на најскапиот бензин.

### **10. ДОПОЛНИТЕЛНА НАГРАДА**

#### **Награда надвор од канцеларија и надвор од работно време**

##### **Член 44**

Ако на барање на странката или со оглед на видот на работата, службеното дејствие треба да се изврши надвор од канцеларијата, нотарот има право на дополнителна награда поради излегувањето од канцеларијата, во висина од 20% од висината на наградата предвидена за дејствието за кое патува, за секој започнат час поминат надвор од канцеларијата, но не повеќе од седум часа за еден ден.

За преземање на дејствија надвор од работното време, нотарот има право на дополнителна награда од 50% од полната награда, но не повеќе од 1.500,00 денари.

Ако нотарот службеното дејствие го презема надвор од канцеларијата и надвор од работното време, има право на двете награди според став 1 и 2 на овој член.

## 11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 45

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за нотарска тарифа („Сл. весник на РМ“ бр. 52/97).

### Член 46

Овој правилник влегува во сила по добивање на согласност од министерот за правда, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Согласен:  
Министер за правда,  
Ицет Мемети, с.р.

Нотарска Комора на РМ  
Претседател,  
Никола Кајчевски, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, по предлогот на предлагачот Мишовска Јованка од Скопје, против противникот Павлески Јован и др., со непозната адреса на живеење, поведе спор за физичка делба на недвижност на К.П. бр. 271 и 270/4 во м.в. „Лака“, му постави привремен застапник од причина што истиот е со непознато место на живеење, согласно чл. 78 ст. 2 од ЗПП и тоа Љубица Спасовска, адвокат од Скопје.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на застапник кои ги врши се додека противникот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 21/99. (10617)

Основниот суд Скопје I - Скопје судски IV. СИ. бр. 938/02 во правната работа на доверителот ЛУЕНА ХОЛДИНГ ЛТД Никозија Кипар, против АД „ЦЕНТРО“ од Скопје на ден 12.04.2002 год. склучија спогодба за обезбедување на парично побарување со пренос на недвижности сопственост на должникот:

-објект продавница бр. 443, с. Сарај на ул. „Маршал Тито“ бб со површина од 133 м<sup>2</sup>.

-објект продавница бр. 439, нас. Горче Петров на ул. „Маршал Тито“ бр. 31 со површина од 197 м<sup>2</sup>.

-објект продавница бр. 437 во Скопје, ул. „Лихнида“ бр 1 со површина од 224 м<sup>2</sup>.

-објект продавница бр. 26 во Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бб со површина од 39 м<sup>2</sup>.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.СИ. бр. 938/02. (10694)

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Фикрет Османовиќ од с. Д. Коњари, Скопје, против тужената Сабина Османовиќ, моминско Каралиќ со непозната адреса во странство.

Судот со решение XI. П. бр. 596/02 од 28.03.2002 година на тужената и постави привремен застапник, адвокатот Данаил Стоилов од Скопје, ДТЦ „Беверли Хилс“ кат-1, кој ќе ги застапува интересите на тужената во постапката за развод на брак.

Се повикува тужената Сабина Османовиќ во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник, за да ја преземе постапката. Во спротивно, постапката ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 596/02. (9880)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е иницирана постапка по тужба на тужителот Рамуш Шала, против тужената Геваира Шала моминско Мавраи, за развод на брак.

Поради тоа што тужената е со непозната адреса на живеење, тужената Геваира Шала се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател одреден од МЦСР на град Скопје, адвокат Љиљана Багеска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 2483/01. (10519)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е постапка за расправање на оставината на покојниот Керим Љури од село Сечиште-Качаник СР Југославија. Како наследник на покојниот се јавува неговиот син Љури Тефик со непозната адреса на живеење.

Се повикува Љури Тефик во рок од една година по објавувањето на огласот да се јави во судот и да ја достави неговата адреса на живеење. Во спротивно, судот постапката ќе ја заврши со привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О. бр. 1348/01. (10548)

#### ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред Основниот суд во Берово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Цветет Кампелезов од с. Црник-Р. Македонија, против тужената Џенета Јусуфовиќ со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужената Џенета Јусуфовиќ родена во Белград-СР Југославија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или назначи свој полномошник.

Доколку истата во рокот не се јави или не одреди свој полномошник, на тужената ќе и биде поставен привремен застапник од адвокатите на територијата на Основниот суд Берово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 365/2001. (9944)

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот Стојанчо Гутловски од с. Будинарци, против тужените Ризински Борче и Ингилиски Дејан од с. Будинарци, заведен под П. бр. 363/2001, за надомест на материјална и нематеријална штета. Вредност на спорот 18.600,00 денари.

Се повикува првотужениот Борче Ризински од с. Будинарци, сега со непозната адреса во странство да се јави во Основниот суд во Берово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката.

По истекот на овој рок судот ќе му постави на првотужениот привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 363/2001. (11020)

## ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд е поведена парнична постапка по тужба на тужителот Михајловски Нове од Битола, против тужената Николовска Спасија од Битола, сега со непозната адреса во странство, по основ исплата на долг.

Бидејќи тужената е со непозната адреса од страна на Центарот за Социјална работа во Битола, за привремен старател и е поставен адвокатот Сашо Врбовски од Битола, кој ќе ги врши сите права и должности на законски застапник и ќе ја застапува по спорот се додека тужената Спасија Николовска или нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 1809/96.  
(10968)

## ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд е во тек постапка за физичка делба, по предлог на предлагачот Давчев Крсто од Велес, против противникот Димовски Трајче од Велес, ул. "8 ми Март" бр. 25, Велес, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува противникот Димовски Трајче од Велес, сега со непозната адреса на живеење во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе постави привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси до се до окончување на постапката во судот.

Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 70/2001.  
(9817)

## ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Ахмети Мустафа Љутвија од с. Скудриње, против тужениот Ахмети Мустафа Медија од с. Скудриње, сега со непозната адреса на живеење и престој, по основ утврдување право на сопственост. Вредноста е неопределена.

На тужениот Ахмети Мустафа Медија од с. Скудриње, сега со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште во странство, му се поставува привремен застапник, адвокатот Бесим Реџеџи, од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека тој или неговиот полномошник или негов старател не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 30/2002.  
(11214)

По тужба на тужителката Сулејмани родена Рагипи Милиќиќ од с. Неготино, Гостиварско, против тужениот Сулејмани Рамадан Лириќ од с. Пирок, Тетовско, по основ развод на брак, пред овој суд заведен е предметот П. бр. 257/2001.

По констатација на доставувачот дека тужениот заминал во Италија, не оставајќи адреса, а по предлог на тужителката за поставување на привремен застапник на тужениот Лириќ, се повикува Сулејмани Лириќ од с. Пирок, Тетовско, сега со непозната адреса во Италија во судот да достави точна адреса или определи полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник од редовите на адвокатите во Гостивар, кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Како привремен застапник на тужениот му се поставува Бесим Реџеџи, адвокат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 257/2001.  
(11215)

## ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш е заведен спор под П. бр. 117/02, по тужба на тужителката Накие Џемаилова од Радовиш, против тужениот Елбехан Џемаилов од Радовиш, сега со непозната адреса во странство за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Елбехан Џемаилов да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" или преку назначување на полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник, Лимонка Дулдурова, стручен соработник во Основниот суд Радовиш, со положен правосуден испит, која ќе ги застапува неговите интереси пред судот, до правосилното завршување на спорот или додека полномошникот не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 117/02.  
(9940)

Пред Основниот суд во Радовиш е заведен спор под П. бр. 133/02 по тужбата на тужителот Усеин Амедов, застапуван од законскиот застапник Демир Амедов преку полномошникот Станоја Ристов, адвокат од Радовиш, против тужената Зела Асанова од Радовиш, сега со непозната адреса во странство, за издршка на дете. Вредност на спорот 180.000,00 денари.

Се повикува тужената Зела Асанова да се јави во судот или преку назначување на полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, нејзините интереси во постапката до правосилното завршување на истата ќе ги штити Мирјана Ристова, стручен соработник во Основниот суд Радовиш, со положен правосуден испит, која е определена како привремена застапничка или додека полномошникот не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 133/02.  
(9942)

## ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителите Силвана Тозијевска, Дијана Тозијевска и Даниела Тозијевска, сите од Ресен, ул. "Борис Кидриќ" бр. 37, против тужениот Казим Елмазовски, сега во Германија, со непозната адреса на живеење, за долг. Вредност 35.620,00 денари.

Се повикува тужениот Казим Елмазовски сега во Германија, со непозната адреса на живеење во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 21/2002.  
(10468)

## ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води спор по тужбата на тужителот Павлов Милан од с. Костурино, против тужениот Владимир Стојановиќ на привремена работа во Австрија.

Се повикува тужениот Владимир Стојановиќ од Нови Сад СР Југославија, сега на привремена работа во Австрија, со непозната адреса и место на живеење во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот или пак во овој рок да определи свој полномошник од редот на адвокатите кој ќе го застапува во постапката по тужбата од тужителот Павлов Милан од с. Костурино, поднесена преку полномошникот Роберт

Бабамов од Струмица, по основ утврдување право на сопственост, вредност неопределена, заведена под П. бр. 1337/00 кај овој суд и тоа до правосилното окончување на овој спор. Истовремено се предупредува тужениот дека му се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните соработници при Основниот суд во Струмица и тоа лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси по оваа тужба до правосилното окончување на спорот со сите права согласно чл. 75 од ЗПП, доколку не се јави до тој рок и не определи свој полномошник.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1337/00.  
(10468)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга, составен од судијата Никола Спасески, како судија поединец води постапка за прогласување на исчезнатото лице, Љутиш Љеши од с. Заграчани за умрено на ден 9.04.2002 година.

Се повикува лицето Љутиш Љеши од с. Заграчани како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Струга, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Доколку наведеното лице како и секое лице што нешто знае за неговиот живот не се јави во судот во определениот рок, ќе се смета дека исчезнатото лице Љутиш Љеши од с. Заграчани е умрено.

Огласот ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Струга, Р. бр. 99/2002.  
(10512)

Основниот суд во Струга врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Богоески Мирче, од Струга во спорот за враќање пари, му го определи за привремен застапник лицето Зоран Митрески од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа од Струга, не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд П. бр. 635/97 од 8.04.2002 година.

Од Основниот суд во Струга, П. бр. 635/97.  
(10966)

Основниот суд во Струга врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Рембоски Дуко од с. Мислешево, во спорот за раскинување на договор за доживотна издршка, му го определи за привремен застапник адвокатот Вулнет Винца од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа од Струга не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд П. бр. 242/2002 од 8.04.2002 година.

Од Основниот суд во Струга, П. бр. 242/2002.  
(10697)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Благоја Јанкуловски и др. од Тетово, против тужените Јанкуловски Владо и др. од Тетово, меѓу кои и Младеноски Трпе од Тетово, сега со непозната адреса на живеење во Полска, поради утврдување право на сопственост.

Бидејќи тужениот Младеноски Трпе од Тетово е со непозната адреса во Полска, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен

весник на РМ" да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По протекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 281/2002.  
(9939)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужбата на тужителката Шеќибе Абдулаи од с. Челопек, против тужениот Агим Абдулаи од с. Челопек, сега со непозната адреса во СР Германија, за развод на брак.

Се повикува тужениот Агим Абдулаи, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 139/2002.  
(10514)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на лице за умрено по предлог на Агим Асани од Тетово.

Се повикува лицето Зурап Асани, од татко Сејфула и мајка Беглија, од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или секој друг што знае за неговиот живот, Во спротивно, судот ќе постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 286/2002.  
(10963)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување смртта на лицето Сами Асан Саити од с. Џепчиште, по предлог на Саити Асан од с. Џепчиште.

Се повикува лицето Сами Асан Саити од с. Џепчиште да се јави пред Основниот суд во Тетово, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или секој друг што нешто знае за него. Во спротивно, судот ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 285/2002.  
(10964)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ Ц.О. Скопје ПЕ Тетово под бр. П. бр. 187/2002 за испразнување на стан против тужениот Кузмановска Гокица Тања, ул. "Илинденска" Д бр. 217, влез 1/10-29, Тетово. Сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Кузмановска Гокица Тања од Тетово, ул. "Илинденска" Д бр. 217, влез 1/10-29, да се јави пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или пак да определи свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката по тужба на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ Ц.О. Скопје ПЕ Тетово, за испразнување на стан во Тетово, под горе наведената адреса. Во спротивно, судот ќе и определи преку ЦСР Тетово, времен старател кој ќе ја застапува во оваа постапка.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 187/2002.  
(10965)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по тужбата на тужителот Силјановски Бранко од с. Глоѓи, против тужените Стефановски Злате и Стефановски Живко, двајцата од с. Глоѓи, сега на времена работа во Франција, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Злате и Живко Стефановски во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот се јават пред судот, ги посочат нивните адреси или ангажираат свој полномошник. Во спротивно, судот преку ЦСР-Тетово, ќе бара одредување на времен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 124/2002.

(10969)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителката Фатиме Емине, родена Синани од с. Седларево, против тужениот Хисе Емини од с. Седларево.

Се повикува тужениот Хисе Емини од с. Седларево, Тетово, сега со непозната адреса во странство во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави пред овој суд во постапката по предметот П. бр. 77/02 или определи свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, ќе му се определи времен старател кој ќе го застапува се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 77/2002.

(10970)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Борка Реџепоска од Тетово, ул. "117" бр. 21, против тужениот Маринко Реџеповски од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Маринко Енвер Реџеповски во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и достави своја точна адреса, сегашна или определи полномошник во постапката. Во спротивно, судот Центарот за социјални работи Тетово, ќе му определи времен старател кој ќе го застапува во постапката до нејзино правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 853/2001.

(10971)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителот Салиу Зулкадри од с. Требош, против тужената Љеши Шпреса од с. Горица-Албанија, сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Љеши Шпреса од Р. Албанија со непозната адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово и да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и постави времен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 299/2002.

(10972)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по предлогот на предлагачот Алити Али од с. Ларце, против Зибер Алити од с. Ларце, сега со непозната адреса во Италија и други, за физичка делба.

Се повикува противникот Зибер Алити да се јави пред судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, ја посочи неговата адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот преку ЦСР-Тетово ќе бара одредување на времен старател кој ќе се грижи за правата и интересите на противникот во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр. 184/2000.

(11019)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Беадини Назми од с. Г. Речица, Тетовско, против тужената Беадини Игбале од с. Г. Речица, сега со непозната адреса во Швајцарија, поради развод на брак.

Бидејќи тужената Беадини Игбале е со непозната адреса, за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 296/2002.

(11021)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3039/01, од 16.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006654?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структура на капитал, промена на органи на управување и на Статут на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 11 а, Скопје.

Се врши промена на структура на капиталот, измена на Статутот и промена на органи на управување на АД ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје и конверзија на основна главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3039/01.

(2672)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4710/2001 од 20.2.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043914?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги БА-НИ 2001 ДООЕЛ Кавадарци ул. "Димката Габерот" бр. 28.

Единствен содружник е Бањанска Тања од Кавадарци ул. "Димката Габерот" со основачки влог во основни средства од 158.100,00 ден., или 2.590,00 евра.

Дејности: 50.10, 50.20, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 55.51, 60.22, 60.21, 60.23, 74.84, надворешна трговија на прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Тања Бањанска-управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4710/2001.

(6851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 368/2002 од 20.2.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044325?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦИЛИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Темишница" бр. 6, с. Брвеница-Брвеница.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 17.30, 14.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.23, 28.62, 28.63, 28.71,

28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 34.30, 36.11, 36.12, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Илина Миладиноска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 362/2002. (6523)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 158/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044115?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за туризам, угостителство, трговија и услуги РИНГО ДООЕЛ Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 203, Тетово.

Основање на ДООЕЛ согласно ЗТД.

Фирма: Друштво за туризам, угостителство, трговија и услуги РИНГО ДООЕЛ Тетово.

Седиште: ул. "Гоце Делчев" бр. 203, Тетово.

Основач: Тофилоски Перо од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 203.

Управител: Тофилоски Перо од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 203.

Основачот за обврските не одговара, а ризикот го сноси до висина на влогот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: внатрешно-трговско работење: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 5.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.7, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 62.20, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.62, 93.05.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 158/2002 (6524)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 19/2002 од 18.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-70082-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација-специјалистичка ординација по општа хирургија ЕСКУЛАП 2001-Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 5.

Основач: Нејков Митре од Неготино ул. "Првомајска" бр. 6.

Дејност: 85.12-медицинска пракса на специјалистичка ординација по општа хирургија.

Во правниот промет ПЗО настапува во свое име и за своја сметка.

ЗА преземените обврски во правниот промет ПЗО одговара со сиот свој имот и средства.

Нејков Митре-директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 19/2002. (6528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 539/2002 од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044496?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, превоз, трговија и услуги МЕНД-ТРАНС експорт-импорт ДОО с. Матејче, Липково.

Друштвото за производство, градежништво, превоз, трговија и услуги МЕНД-ТРАНС експорт-импорт ДОО с. Матејче, Липково е основано со Договор од 5.02.2002 год., а содружници се: Цезми Муслији и Афирим Муслији и двајцата од с. Матејче, Липково.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 74.12, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, мрѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Цезми Муслији-управител без ограничување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 539/2002. (6526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2623/2001 од 17.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041842?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво МОТО КАР ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Атанас Раздолев" бр. 4-а Скопје.

Назив: Трговското друштво МОТО КАР ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиште: ул. "Атанас Раздолев" бр. 4-а Скопје.

Управител: Весна Кузмановска од Скопје.

Содружник: Весна Кузмановска од Скопје.

Дејности: 15.98/1, 28.72, 37.20, 41.00, 45.21/1, 45.42/1, 45.22, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.14, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.24, 74.70, 74.84, 93.05.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисионо работење, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2623/2001. (6527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 110/2002 од 19.2.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044067?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП ЕНИОС авто такси Енис Кемал Оскакач Скопје, ул. "Лазо Москов" бр. 4/2-5.

Основач: Енис Кемал Оскакач од Скопје, со стан на ул. "Лазо Москов" бр. 4/2-5.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговец-поединец одговара со сиот свој имот и средства.

За лице овластено за застапување се именува Енис Оскакач од Скопје-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 110/2002. (6528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 497/2002 од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044454?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги СТЕМИ 2002 ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Цветан Димов" бр. 19/1, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.8, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во об-

ласта на прометот, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Жаглина Георгиевска од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр.2 а и Ана-Марија Павиќ од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 19/1.

Жаглина Георгиевска-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 497/2002. (6530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4714/2001 од 8.1.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043918?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЈЕЛАК СТОЛАРИЈА - 2002 ДОО увоз-извоз Тетово ул. "Маршал Тито" бр. 128, Тетово.

Основачи: ШИК ЈЕЛАК АД од Тетово и ТД ЈЕЛАК ДЕКОР ДООЕЛ од Тетово.

Управител: Атанасовски Жарко без ограничување.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен превоз на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4714/2001. (6531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 180/2002 од 15.02.002 година, во регистарската влошка бр. 02044137?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МУЛТИ-ПРОМ 2002 ДООЕЛ експорт-импорт ул. "ЈНА" бб. Тетово.

Основачи: "МУЛТИКУЛТУРА" ул. "ЈНА" бб. Тетово.

Фирма: Друштвото за производство, трговија и услуги МУЛТИ-ПРОМ 2002 ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: ул. "ЈНА" бб. Тетово.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 15.51, 15.52, 01.21, 19.30, 01.22/1, 02.01, 02.02, 29.22, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 15.32, 15.33, 15.84, 15.86, 15.41, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,

45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Управител: за управител на друштвото се одредува лице Вулнет Зенки од с. Непроштено, Тетово.

Овластувања: друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работење то одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 180/2002. (6532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 879/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044835?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ПУПЛИС ДОО Скопје, ул. "Горѓе Андреевиќ-Кун" бр. 47а.

Основање на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за производство промет и услуги ПУПЛИС ДОО Скопје, ул. "Горѓе Андреевиќ-Кун" бр. 47а.

Скратен назив: ПУПЛИС ДОО Скопје.

Основачи на друштвото се Георгиос Пуплис од Лерин Димитрије и Антинула Антонијевиќ од Скопје.

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.12, 36.13, 36.14, 36.62, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.32, 63.12, 63.40, 65.12/3, 73.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 31.10, 31.40, 31.61, 33.30, 34.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димитрије Антонијевиќ од Скопје.

Управител без ограничување е Димитрије Антонијевиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 879/2002. (6533)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 529/2001 од 9.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039779?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, инженеринг, проектирање, трговија и туризам АБТ ИНЖИНИРИНГ Благоја ДООЕЛ експорт-импорт ул. "2" бб. село Илинден - Општина Илинден.

Основач: Благоја Милески.

Управител без ограничување-Благоја Милески.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.21, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 26.30, 26.40, 26.52, 26.53, 26.01, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,

51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.30/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.82, 74.83, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнациона и комисиона продажба, малограничен превоз на патници и стока во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 529/2001. (6535)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3001/2000 од 09.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 02028523?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и промет на мало и големо ЕМИНА Бедет ДООЕЛ Гостивар, ул. "Кочо Зози" бб. општина Гостивар.

Се врши основање на Друштвото за производство, услуги и промет на мало и големо ЕМИНА Бедет ДООЕЛ Гостивар со Изјава за основање од 10.12.1999 година со следните податоци:

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство, услуги и промет на мало и големо ЕМИНА Бедет ДООЕЛ Гостивар, со седиште на ул. "Кочо Зози" бб. Гостивар.

Скратен назив на друштвото е ЕМИНА Бедет ДООЕЛ Гостивар.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе истапува под латиничен назив: EMINA Bedget DOOEL Gostivar.

Дејности кои друштвото ќе ги извршува во внатрешниот промет се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.31/1, 55.31/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 62.40, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84.

Дејности кои друштвото ќе ги извршува во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото без ограничување на овластувањата во застапувањето, како во внатрешниот така и во надворешниот промет се именува Демири Бедет од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3001/2000. (6536)



Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 860/2002 од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044816?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КАРАНФИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "ЈНА" бр. 50/2.

Основач: Каранфиловски Зоран од Куманово ул. "ЈНА" бр.50/2.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.52/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.66, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Застапување: Каранфиловски Татјана-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 860/2002. (6538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 913/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044869?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец-поединец на ТП Миле Борис Станишковски Кафе бар ПАБЛО ул. "Октомвриска револуција" Б-4. лок. 6 Скопје.

Основач: Миле Борис Станишковски Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1/3-10.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица, ТП настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП е Миле Б. Станишковски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 913/2002. (6540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 796/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044752?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, производство и услуги АКВАЛАЈН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Алексо Демниевски" бр. 23/11.

Содружници се: Василевски Мијалче и Симоноски Влатко од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 15.42, 15.51, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53,

51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.61, 92.62.

Дејности на надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, реекспорт, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, продажба на стоки од консигнационен склад.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Василевски Мијалче.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 796/2002. (6541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 55/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-70087-000, го запиша во судскиот регистар основањето на здравствената организација на Приватна здравствена организација специјалистичка ординација по офталмологија "Д-Р ПЕТРОВ-ЦЕНТАР ЗА ОЧИ" Скопје, ул. "8-ма Ударна бригада" бр. 20, се основа со Договор за основање од 08.02.2002 год.

Основачи: Предраг Радоњанин од Скопје, Саша Петров од Скопје.

Директор: Саша Петров од Скопје.

Дејност: 85.12 - медицинска пракса и специјалистичка ординација по офталмологија.

Во правниот промет со трети лица здравствената организација настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет кон трети лица здравствената организација одговара со свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 55/2002. (6542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 829/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044785?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги СУПЕР АУТО ЦЕНТАР ДОО Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бб.

Друштвото за трговија и услуги СУПЕР АУТО ЦЕНТАР ДОО Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бб., се основа со Договор за основање ДОО од 20.02.2002 г.

Содружници: Панделески Цветан од Охрид, Николски Тане од Охрид, Сиљаноски Радомир од Охрид.

Управител: Тони Лазарески-управител со ограничување во своите овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.71/2,

52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 52.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.

Од основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 829/2002. (6544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 359/2002 од 19.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044316?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Кебапчилица ВИСТИНСКА БЕСА ТП Рецепи Назми Рафиз Скопски пазар Бит-Пазар локал бр. 532 Скопје.

Трговец-поединец: Рецепи Рафиз од Скопје, ул. "393" бр. 8а.

Дејности: 55.30/1-ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2-услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет ТП одговара лично со целокупниот свој имот.

Со деловниот потфат на ТП ќе управува како прв управител лицето Рецепи Рафиз, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 359/2002. (6545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 281/2002 од 6.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044238?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги БРЕКОМ-АС ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 20/36.

Основан со акт од 29.12.2001 год.

Содружници: Илија Тодоровски од Тетово и Зоран Савевски од Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 25.21, 25.22, 26.30, 28.11, 28.12, 29.71, 29.72, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички и угостителски услуги, малограничен промет со соседните земји: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител-Савевски Зоран со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 281/2002. (6547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 512/2002 од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044469?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ДОША ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Прва" бр. 5.

Основач: Шахин Азири од Куманово ул. "Прва" бр. 5.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Шахин Азири-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 512/2002. (6549)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Со решение Згф. бр. 10/2002 од 12.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 10 за 2002 година се запишува:

-Здружение Македонски Егеј-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Сутјеска“ бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 10/2002.

(10733)

Со решение Згф. бр. 37/2001 од 14.02.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 37 за 2001 година се запишува:

- Регионално здружение за италијанска култура - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 37/2001.

(10734)

Со решение Згф. бр. 4/02 од 06.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 4 за 2002 година се запишува:

- Измена на Статутот на Фудбалскиот клуб Акумулатори - Злетово во однос на името така што името ќе гласи - Фудбалски клуб Злетовица - Злетово.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 4/02. (10736)

Со решение Згф. бр. 13/02 од 08.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 13 за 2002 година се запишува:

- Здружение за културни вредности НОВА НАДЕЖ - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Сремски фронт“ бр. 6/8 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 13/02. (10737)

Со решение Згф. бр. 14/2002 од 14.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 14 за 2002 година се запишува:

- Одбојкарски клуб МАКО - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа во Гимназијата „Славчо Стојменски“ на ул. „Васил Главинов“ бр. 2, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 14/2002. (10739)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд Крушево под реден број Рег. згф. бр. 3/2002 за 2002 од 10.04.2002 година, се запишува Здружението на граѓани - клуб за биатлон и нордиски дисциплини „АЛПИНА“ - Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Киро Фетак“ бр. 3.

Здружението е со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот 10.04.2002 година.

Од Основниот суд во Крушево, Згф. бр. 3/2002. (10973)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден број Рег. згф. бр. 4/2002 за 2002 година од 10.04.2002 година, се запишува Здружението на граѓани - клуб за биатлон и нордиски дисциплини „ФИШЕР“ - Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Томе Никле“ бр. 88.

Здружението е со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот 10.04.2002 година.

Од Основниот суд во Крушево, Згф. бр. 4/2002. (10974)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. зг. бр. 96/01 од 28.2.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение на трговци на мало „КАЛЕ“ со седиште во Скопје на ул. „Шуто Оризари“ бр. 15.

Цели и задачи на здружението се: да ги поврзува и организира своите членови во развојот на трговијата на пазарите во своето место; да ги проширува нивните знаења во областа на трговијата; да остварува соработка со други здруженија; сојуз; државни и други институции за решавање на проблемите од областа на делувањето; да ги заштитува општите, поединечните и професионалните интереси на членовите, да организира пазари за трговија за половна стока и панаѓури, да работи и придонесува за проширување на колегијалната етика меѓу членовите, да организира средби, натпревари и соработка со други организации и здруженија и да организира национални и меѓународни собири, дискусии и средби во земјата и во странство.

Со денот на запишувањето во регистарот за Здружение на граѓани и фондации, Здружението на трговци на мало „КАЛЕ“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 96/01. (10573)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег. зг. бр. 33/02 од 29.03.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Спортското друштво ХИП-КРОС од Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бб.

Дејноста на Спортското друштво ХИП-КРОС е: да ги поврзува и организира своите членови во развојот на спортот во своето место; да ги проширува знаењата од областа на кросот; да открива млади таленти и да ги обучава; да остварува соработка со други здруженија; Сојузи со сроден карактер; да го шири своето членство; да организира спортски игри и натпревари; да остварува соработка со државни и други институции; да ги заштитува општите, поединечните и професионалните интереси на членовите, да работи и придонесува за проширување на колегијалната етика на членовите; да работи самостојно или со други здруженија или сојузи на организирање национални и меѓународни научни собири, дискусии, научни и стручни средби во земјата и надвор од неа; да организира средби, натпревари и соработка со други организации и здруженија.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Спортското друштво ХИП-КРОС од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. зг. бр. 33/02. (10688)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. Зг. бр. 32/02 од 11.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Хуманитарното здружение „ДИАЛОГ“ од Скопје со седиште на ул. „Гоце Стојчевски“ ламела II, локал 2 Скопје во Трговскиот центар „Скопје Север“.

Дејноста на Хуманитарното здружение „ДИАЛОГ“ е: Научно, културно, просветно и хуманитарно издигање на свеста кај членството; помош и доделување на хуманитарна помош на деца, сиромашни, изнемоштени и загрозуени лица; помош на деца без родители и обезбедување на услови за згрижување на стари и ретардирани лица; основање на фонд за стипендирање на ученици и студенти кои немаат средства за школување; на едукативен план, ангажирање за воздигнување на образованието кај нејзиното членство; ангажирање за развивање на свеста кај граѓаните за сожителство со сите граѓани без разлика на вероисповеста, расата и нацијата; разни хумани активности, семинари, трибини, симпозиуми, концерти од областа на науката, културата, вероисповеста и хуманоста; издавање на свој весник, билтен и други литературни публикации; соработка со слични здруженија, клубови, научнокултурни институции, организации и институции во државата и странство.

Со денот на запишување, Хуманитарното здружение „ДИАЛОГ“ од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 32/02. (10738)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 13/2002 од 05.04.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на приватна иницијатива на граѓани „Нова индустрија“ со седиште во Кочани, ул. „Штипски пат“ бб.

Овластено лице за застапување на здружението е Ратко Димитровски од Кочани, ул. „Бел Камен“ бр. 134, претседател на Здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на остварување на следните цели и задачи: Поттикнување и омасовување, развој и унапредување на приватната иницијатива, меѓусебна соработка на членовите, заеднички настап за решавање на инфраструктурата (водовод, ел. енергија, пристапен пат, канализација, телефон и сл.) на делот на градот каде се лоцирани објектите на друштвата основани од членовите на здружението, спроведување и осовременување на хигиено-здравствената заштита, заеднички настап пред општинските и државни органи, водење грижа за еднаков третман на членството при работата на здружението за реализирање на наведените цели, соработка со други здруженија и слични облици на организираност во Република Македонија и надвор од неа, размена на искуства за подобрување на квалитетот на работата и постигнување на подобри резултати во работењето, формирање на берза на производи на друштвата основани од членовите на здружението, спречување на појава на нелојална конкуренција и сузбивање на таква од областите на стопанисување на членовите на здружението и други активности заради остварување на целите и задачите на здружението.

Здружението на приватна иницијатива на граѓани „Нова индустрија“ Кочани, ул. „Штипски пат“ бб, стекнува својство на правно лице на 05.04.2002 година.  
Од Основниот суд во Кочани. (10975)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 15/2002 се запишува Здружението на граѓани Културно уметничко друштво „ЛУЛЕТ Е МАЛСИС“ с. Србиново, со седиште во с. Србиново, а го застапува неговиот претседател Рахим Асани од с. Србиново.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање, развивање, а особено негување на обичаите и традициите како културните вредности на подрачјето во с. Србиново и општината со вклучување на младината која има желба и склоности кон културно уметничка работа и организирање на забавниот живот.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. бр. 15/2002. (11022)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 16/2002 се запишува Здружението на пчеларите „ШАРО ПИН“ од Долна Бањица, со седиште во Долна Бањица бр. 337, а го застапува неговиот претседател Мерсел Џафери.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во теоретска и практична едукација на пчеларите, примена на модерна технологија на производство на пчелни матици, информација за производството на нови пчелни производи, зголемување консумација на мед и на други пчелни производи и организирање промоција на пчелни производи на национални и меѓународни саеми и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 16/2002. (11023)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под рег. бр. 5/2002 за 2002 година, се запишува здружение на граѓани - женски фудбалски клуб „Тиквешанка“ Кавадарци, која ќе се залага за следните цели и задачи.

Омасовување и развој на спортот и тоа на женскиот фудбал со млади категории како кадети, младинки и сениорки; учество и организација на државни и меѓу-

народни натпревари развој и унапредување на општата физичка култура; спортување на вниманието на овој вид на спорт.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Ленинова“ бр. 24 во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 5/2002. (11024)

Во регистарот на здружение на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци Рег. бр. 4/2002 година, за 2002 година се запишува здружение на пчелари - „Тиквешка пчела“ од Кавадарци која ќе се залага за следните цели и задачи:

Негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењата со научни постигнувања во земјата и странство; Организирање на предавање, семинари и курсеви и учество на натпревари и други собири во земјата и странство; Унапредување на производството на мед; Усмерување на производството према потребите на домашниот и странскиот пазар; Директно учество во разговорите со највисоките органи за пласманот на производството; поттикнување и зголемување на производството на мед; изнаоѓање на пазари во странство, воспоставување на контакти со странски купувачи и пласман на производите преку „Агро берза“; Подобрување на животинскиот стандард на производителите на мед; Водење на маркетиншката пропаганда, поддржана од Владата на РМ, Министерството за земјоделие и други субјекти за подобар квалитет на македонскиот мед.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Црно речка“ бб во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 4/2002. (11025)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 8/2002 година од 28.3.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани Фудбалски клуб „ОПАЛИТ“ с. Спанчево со седиште во с. Спанчево, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Ванчо Јорданов од с. Спанчево, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на остварување на следните цели и задачи: поттикнување и омасовување, развој и унапредување на фудбалската игра, правилно спортско и морално воспитување на своето членство, учество во системот на натпревари организирани од страна на фудбалските организации, усовршување на стручниот кадар и соработка со стручни училишта и научно спортски установи, спроведување и унапредување на хигиено-здравствената заштита на членството, водење грижа за одржување и наменско користење на спортските објекти и другата опрема со која располага клубот и соработка со други клубови од Републиката и странство, поради размена на искуства, подобрување на квалитетот на работата и постигнување на подобри резултати.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб „ОПАЛИТ“ с. Спанчево, стекнува својство на правно лице на 28.3.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 8/2002. (11026)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 10/2002 година од 29.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Фудбалски клуб „Злетовка“ с. Жиганци, со седиште во с. Жиганци, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Влатко Донов од с. Жиганци, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на остварување на следните цели и задачи; поттикнување и омасовување, развој и унапредување на фудбалската игра, правилно спортско и морално воспитување на своето членство, учество во системот на натпревари организирани од страна на фудбалските организации, усовршување на стручниот кадар и соработка со стручни училишта и научно спортски установи, спроведување и унапредување на хигиено-здравствената заштита на членството, водење грижа за одржување и наменско користење на спортските објекти и другата опрема со кој располага клубот и соработка со други клубови од Републиката и странство, поради размена на искуства, подобрување на квалитетот на работа и постигнување на подобри резултати.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб „Злетовка“ од с. Жиганци, стекнува својство на правно лице на 29.03.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 10/2002.  
(11027)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 14/2002, здружение на граѓани со име Еколошко друштвото „Еколенд“ - с. Василево, кое е основано заради обезбедување услови за заштита и унапредување на човековата средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Василево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Василево.

Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 14/2002.  
(11209)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 10/2002, здружение на граѓани со име Здружение на граѓани и фондации КК „Милениум“ Струмица, кое е основано заради развој на кошаркарска игра.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Атанас Нивичански“ бр. 3 - Струмица.

Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 10/2002.  
(11210)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 12/2002, здружение на граѓани со име Фудбалски клуб „Босилово“ - с. Босилово, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Босилово и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Босилово - општина Босилово.

Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 12/2002.  
(11211)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 2/2002, здружение на граѓани со име КУД „Јени Јашам“ - Струмица, кое е основано заради негување на фолклорни традиции на ромите.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. „5-ти Ноември“ бр. 146 - Струмица.

Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 2/2002.  
(11212)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 13/2002, здружение на граѓани со име Граѓани на Струмица за демократски развој - Струмица, кое е основано заради развивање и јакнење на демократските процеси во државата.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Братство Единство“ бр. 45/19 - Струмица.

Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 13/2002.  
(11213)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 10/2002 од 08.04.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основањето на Здружението на граѓани Роми - Муслимани „Бедр“ - Прилеп, со седиште во Прилеп, на улица „Тризла“ број 165.

Основни задачи и цели на здружението: едукација и зачувување на моралот на младите, согласно со Куранската улога на човекот на Земјата, како божји заменик; работа на зачувување на средината во која живееме; издавачка и друга дејност; и вршење други работи во согласност со законските прописи и Статутот на здружението.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Ајнур Велиоски од Прилеп, со живеалиште на ул. „Богомилска“ бр. 25 во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 10/2002.  
(11204)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 11/2002 од 09.04.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основањето на Здружението на граѓани Културен истражувачко-документациони центар „КАЛЕШ АНГА“ - село Крушевица, Општина Витолиште.

Основни задачи и цели на здружението: Заштита, ревитализација и афирмација на културно-историското наследство и природните реткости на Мариово; Поттикнување и поддржување на научно-истражувачките проекти поврзани со просторот на Мариово; Издавање на книги, публикации и научно-истражувачки трудови што се однесуваат на Мариово; Поттикнување и библиотекарската и музејската дејност; Организирање на трибини, научни собири и културно-уметнички манифестации за Мариово и во Мариово; Снимање на филмови, фотографии и друг аудио-визуелен материјал; и поттикнување на развојот на туризмот во Мариово.

Седиштето на Здружението е во село Крушевица, Општина Витолиште.

Лица овластени за застапување и претставување на здружението се: претседателот на Собранието Тренчо Димитриоски од Прилеп и претседателот на Извршниот одбор Петре Петрески од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 11/2002.  
(11206)

Основниот суд Кратово во Кратово, со решение Зг. бр. 3/2002 од 12.04.2002 година, во регистарот на здруженија го запиша Здружението на печуркари „ЕКО КРАТЕР-КРАТОВО“ од Кратово, ул. „Планинска“ бр. 4.

Основни цели и задачи на Здружението на печуркари „ЕКО КРАТЕР-КРАТОВО“ од Кратово се: развивање и унапредување и омасовување на активностите за собирање и одгледување на печурки на територијата на општина Кратово, заштита и унапредување на жи-

вотната средина, заштита на интересите на членството, спроведување и остварување на општата политика за развој на спортот и физичката култура во РМ, постојана комуникација и едукација на членството, заштитата и унапредување на шумите преку еколошки акции и застапување на интересите на здружението инкорпорирани во Законот за шумите.

Од Основниот суд Кратово, Зг. бр. 3/2002. (11208)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кочани, како првостепен стечаен суд, преку стечајниот совет од судиите Алексов Крумислав, претседател на советот, Арсенов Васил и Здравков Симијон, членови на советот, во стечајната постапка на ТПОС "Тргопромет" - Берово, решавајќи по предлогот на стечајниот управник Механџиски Кирил, дипломиран економист од Берово, за заклучување на стечајната постапка на стечајниот должникна 28.02.2002 година донесе решение.

Се заклучува стечајната постапка на должникот ТПОС "Тргопромет" - Берово, со жиро сметка 40410-601-1279, даночен број 4001973103610, депонент на Стопанска банка - Берово, отворена со решение на Окружниот суд во Штип Ст. бр. 356/95 од 10.03.1995 година.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (11203)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 35/2002 од 7.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги, трговија и такси превоз 7-ми март увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Трајко Тарзан" 22 Прилеп, запишано во регистарска влошка 010113471?-8-03-000 на Основниот суд - Битола, со основна дејност производство на леб и печива во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-50379 во Агенцијата за блокирани жиро сметки Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (11219)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 57/2002 од 28.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство и услуги "ПРИ ИНВЕСТ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп П.О., со седиште во Прилеп на ул. "Будимаш" 20-а, запишано во регистарска влошка 1-18759 на Окружниот стопански суд Битола, со основна дејност полјоделство, со жиро сметка 41100-601-35615 во Агенцијата за блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (11220)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 36/2002 од 7.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги на Димче Јосифоски "МЕДИУМ ПРО-МЕТ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, запишан во регистарска влошка 01005383?-8-03-000 на Основниот суд - Битола, со основна дејност производство на леб и печива во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-9903 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (11221)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 69/2002 од 29.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец на мало со прехранбени производи Димоски Трајче Киро ЖАР КОМ со седиште во с. Подвис, запишан во регистарска влошка 01008581?-6-01-000 на Основниот суд - Битола, со основна дејност трговија на мало со прехранбени производи, со жиро сметка 200000021147350 во Стопанска банка АД Филијала Крушево.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (11222)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 37/2002 од 28.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ЦЕНТРО ИМЕКС" увоз-извоз ДОО со ПО Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. "Трајко Николоски" бр. 5, запишан во регистарска влошка 1-10746 на Окружен стопански суд во Битола, со основна дејност трговија на големо со мешовити стоки, со жиро сметка 41100-601-18556 во Агенцијата за блокирани жиро сметки Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (11223)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 32/2002 од 4.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција, услуги и трговија на големо и мало МАК МАРАТОН - ТРАНС Кадир и др. увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Гоце Делчев" 19 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 01008628?-3-06-000 на Основниот суд - Битола, со основна дејност превоз на патници во друг копнен сообраќај линиски, со жиро сметка 300020000077926 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (11225)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 75/02 од 10.04.2002 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги Фаик Клења "ЛИРИДОН" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 230-а, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-01008183?-8-03-000, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11227)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 73/02 од 9.04.2002 година, над Трговското друштво за производство, трговија и услуги Цветковска Кети-Кико Спорт од Битола, ул. "Д. Радосављевиќ" бр. 14, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000002682-32, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11228)

Основниот суд Гевгелија - Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 7/2002 од 7.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „ПИПЕРАНА“ АД од Гевгелија, бул. „Гевгелија“ бб, со жиро сметка број 41610-601-76449 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник Драги Димовски - дипломиран економист од Струмица, ул. „Маршал Тито“ 75.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетните последици кои поради тоа би можеле да настанат.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собир на доверители на ден 24.5.2002 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште на ден 7.6.2002 година со почеток во 11,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла на судот.

Од Основниот суд во Гевгелија. (11541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 87/2002 год., од 05.04.2002 година е отворена претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот АД за градежништво „ПЕЛАГОНИЈА“, ул. „Димитрије Чуповски“ бр. 2 - Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој член на советот.

Се закажува рочиште за 24.04.2002 година во 12.45 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд.

За привремен стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 22/3-17-Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење и со претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали со имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во книговодствените трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Против ова решение за определување на мерки за обезбедување посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10618)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 213/2001 г. од 21.11.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ВЕК ТРАДЕ“ ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Стогово" бр. 4, и жиро сметка бр. 40100-601-251648, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ППТУ „ВЕК ТРАДЕ“ ДОО - Скопје со седиште на ул. „Стогово“ бр. 4 и жиро сметка 40100-601-251648 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11540)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 103/02 од 11.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за шпедиција, услуги, посредништво, промет и производство "БОСФОР-М КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт со седиште во с. Арачиново, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-244084, и регистарска влошка I-44032-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за шпедиција, услуги, посредништво, промет и производство "БОСФОР-М КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10695)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 108/2002 од 03.04.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за филмска продукција, маркетинг и услуги "КИ ПРОДУКЦИЈА" Дејан ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Жданец" бр. 48 б, и жиро сметка 40120-603-0024529, па истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Друштво за филмска продукција, маркетинг и услуги "КИ ПРОДУКЦИЈА" Дејан ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10632)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 463/01 од 12.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "БОЕМИ ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. "АВНОЈ" бр. 24/1-13, со жиро сметка бр. 40100-601-257474, како и број на регистарска влошка I-43983-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над Претпријатие за трговија и услуги "БОЕМИ ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10729)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решение Ст. бр. 35/99 од 26.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Мече Компани" - с. Велгошти, Охрид, п.о. со жиро сметка бр. 41000-601-56-185, на ден 26.03.2002 година во 13,00 часот.

За стечаен управник е определен Лекоски Леко, дипломиран економист од Охрид, со стан на ул. "Дебарца" бр. 11, Охрид, со домашен телефон бр. 37-656.

Се повикуваат доверителите на должникот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник за стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Од Основниот суд во Охрид. (10984)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 7/02 од 27.03.2002 година, отвори стечајна постапка над стечајниот должник на ДООЕЛ "Јане Туре"- Охрид, меѓутоа поради немање на имот, истата не се спроведува, туку се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (10985)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 57/02 од 27.03.2002 година, отвори стечајна постапка над стечајниот должник на ДООЕЛ "Јова"- Охрид, меѓутоа поради немање на имот, истата не се спроведува, туку се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (10986)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 1/2002 од 13.03.2002 година, е отворена стечајна постапка над ДПТУ "Гушо" ДООЕЛ Охрид, со број на жиро сметка 41000-601-40162 при ЗПП Охрид, ул. "Јане Сандански" бр. 26/1, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (10987)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 71/02 од 11.04.2002 година, над Трговецот поединец автопревозник Методија Ѓорѓи Стојанов од Битола, Трег. бр. 346/97, со дејност превоз и жиро сметка 40300-601-85850 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10988)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 80/02 од 09.04.2002 година, над П.П. "Балком" од с. Д.Дупени, дејност трговија, со жиро сметка 40310-601-43143 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10989)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 56/02 од 09.04.2002 година, над ПП "То-Берти транс" Битола, ул. "Довлецик" бр. 119, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-64355, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10990)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 78/02 од 09.04.2002 година, над ТП "Христо Алексо Симонски" Битола, ул. "Сремска" бр. 7, дејност превоз на стока, со жиро сметка 500-0000001571-67 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10991)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 88/02 од 04.04.2002 година, над ДОО "Конфекција-Стење" с. Стење, дејност производство, со жиро сметка 40310-601-83380, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10992)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 137/01 од 12.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Вентолин увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-79141, што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10993)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 130/01 од 06.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "Хит Меѓународна шпедиција" експорт-импорт п.о. од с. Турново, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-47959, што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10994)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 124/01 од 13.09.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Победа-интернационал" експорт-импорт од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-50475, што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10995)



Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 42/2001 од 13.02.2002 година, над Друштвото за производство, транспорт, туризам, трговија и услуги "ГЕНЕРАЛ ТУРИСТ" СО НИРВАН ДООЕЛ с. Пирок, општина Боговиње, со жиро сметка 41500-601-6248 и регистарска влошка 020172867-8-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (10996)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 14/02 од 25.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Стоилов Иљо Ангелчо Т.П. од с. Иловица, општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-65053, што се води при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10997)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 202/01 од 25.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот УТП "ФЕНИКО" п.о. експорт-импорт с. Банско, општина Муртино, со жиро сметка бр. 41300-601-28982, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10998)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 11/2002 од 25.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Изгрев-експрес ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-24928, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (10999)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 12/02 од 18.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСУТ "ДВА ЦВЕТА" п.о. Радовиш, со жиро сметка бр. 41300-601-16018, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11000)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 28/02 од 01.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ на големо и мало "ТРГОТРАНСПОРТ" п.о. увоз-извоз од Радовиш, со жиро сметка бр. 41300-601-11716, што се води при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11001)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 20/2002 од 12.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт Флекс-ЖГ ДОО од с. Добрејци, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-76524, што се води при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11002)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 24/2002 од 15.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Елена Трејд увоз-извоз ДООЕЛ од Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-601-52950, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11004)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 30/2002 од 01.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Хрибо јтд Емилија

Христова и др. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-61855, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11005)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 32/2002 од 01.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија Мане пром јтд Ленка Николова и др. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-24849, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11006)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 35/2002 од 18.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт и трговија ДАВ транс ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-74738, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11007)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 256/99 од 15.06.2001 година, над ДООЕЛ "Екстра промет Скопско" од Битола, ул. "Кичевска" бр. 21, дејност трговија, отвори стечајна постапка.

За стечаен судија го определи Симеон Шопов судија на Основниот суд Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник го определи Љубе Стојановски дипломиран економист од Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на стечајниот должник на ул. "Кичевска" бр. 21.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување, на пријавените побарувања како и извештајно рочиште за 23.05.2002 година во 9,00 часот соба бр. 41.

Огласот на огласната табла на судот е истакнат на 11.04.2002 година.

Од Основниот суд во Битола. (11008)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 129/98 од 31.01.2002 година е запрена стечајна постапка над стечајниот должник "8-ми Октомври" АД Претпријатие за производство на метални градежни и други конструкции - Металски центар од Крива Паланка и претпријатието продолжува со работа.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Се задолжува КИБ Куманово диспозитора Крива Паланка да ја укине жиро сметката во стечај.

Од Основниот суд во Куманово. (11012)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 53/02 од 11.04.2002 година, над ДО "Галија 2001" од Битола, ул. "Далматинска" бр. 56, Трег. бр. 01012485?-3-01-000 со дејност трговија, и жиро сметка 500-0000000947-96, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11015)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 31/02 од 10.04.2002 година, над Трговец поединец за трговија на мало Василевски Љуген Дејанчо "Даче пром" Демир Хисар Трег. бр. 01000442?-6-01-000, со дејност трговија и жиро сметка 40301-601-0085593, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11016)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 9/2002 од 03.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ФРАТЕЛИ-ЧАМОВСКИ" п.о. експорт-импорт Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-21964, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се води односно да се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11017)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 28/2002 од 03.04.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство Вио-пром увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-58949, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица (11018)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 78/02 од 29.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот "РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ЗАВОД-ПРИМЕНЕТА ГЕОЛОГИЈА" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 113, со жиро сметка бр. 40100-601-205260, како и број на регистарска влошка 1-35912-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот "РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ЗАВОД-ПРИМЕНЕТА ГЕОЛОГИЈА" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10704)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 97/02 од 11.04.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ВИВЕР" Дубравка ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на бул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 91/1-3, со жиро сметка 2000000131146595, и регистарска влошка 02020797?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ВИВЕР" Дубравка ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10706)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 99/02 од 11.04.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, консалтинг и издавачка дејност "ОРХИДЕЈА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 4/48, со жиро сметка 40110-603-21046, и регистарска влошка 1-55329-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, консалтинг и издавачка дејност "ОРХИДЕЈА" ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10719)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 437/01 од 16.04.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет, угостителство и туризам "БИНИ КОМЕРЦ" Ц.О. Скопје со седиште на ул. "512" бр. 4, со жиро сметка 40110-601-33897, и регистарска влошка 1-4146-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет, угостителство и туризам "БИНИ КОМЕРЦ" Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11014)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 89/2002 од 26.03.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за занаетчиство, промет и услуги "ВАКИДАНО" ДОО -Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 24-б, и жиро сметка 40110-601-271921.

За ликвидатор се определува лицето Трајковска Катерина од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 110/1-3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 255/2001 од 25.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ТАХОГРАФ" ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 72/11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-347615.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје, со стан на ул. "Народен Фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10577)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 422/01 од 27.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИКА" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 4/1-19, со жиро сметка 40120-601-214144.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје, со стан на ул. "Народен Фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10578)

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Цон Кенеди" бр. 5/1/22, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение II.Трег.бр. 3487/01 година објавува дека Друштвото за промет на големо и мало ЕДО-КОМ увоз-извоз Хана ДООЕЛ Скопје, и со број на жиро - сметка 300000001088376, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (10619)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ“ бр. 68/4, тел: 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2238/2002 година објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги на големо и мало ГЕНИКОМ Георге и Николај ДОО экспорт-импорт Скопје, со број на жиро - сметка 40100-601-412767, отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (10696)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 32/2002 од 07.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “СО-ХО“ экспорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. “Драгиша Мишовиќ“ бр. 5/4-11, со жиро сметка 40120-601-84869.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на бул. “АВНОЈ“ бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10667)

Се објавува отворање на ликвидација на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет со кожа и волна “Стокпромет - Црна Река“ увоз-извоз Битола.

Се повикуваат доверителите своите евентуални побарувања да ги пријават на ликвидаторот во рок од 15 дена на адреса: ДОО “Стокпромет - Црна Река“ во ликвидација, ул. “Даме Груев“ бб, Битола.

Од ликвидаторот. (10724)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 393/2001 од 18.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг, трговија на големо и мало “ВАГ ИНЖИЊЕРИНГ“ экспорт-импорт - ДОО - Скопје, ул. “Сава Михајлов“ бр. 6-1/6, со жиро сметка 40110-601-205991.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитрова од Скопје, со стан на ул. “Јани Лукаровски“ бр. 10/44, и тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10727)

Се отвора ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија Шунте ДООЕЛ увоз-извоз с. Ангелци.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство и трговија ДООЕЛ увоз-извоз с. Ангелци, се заклучува.

Имотот на Друштвото за производство и трговија Шунте ДООЕЛ увоз-извоз с. Ангелци во вкупен износ од 16.300 ДЕМ односно 505.300,00 денари се состои од товарно возило СР-483-АЈ марка там, ТИП 2001, број на шасија 740005779, број на мотор 41283, година на производство 1974, сила на моторот во КVV 44,87, дозволена носивост во кг. 2000-5000 ДЕМ, фрижидер за одржување 780 л-3000 ДЕМ, фрижидер за одржување 720 л-3000 ДЕМ, фрижидер витрина 2 м РК-1.500 ДЕМ, фрижидер витрина 1.8 ЛТХ-1500 ДЕМ, дигитална вага до 30 кг.-1300 ДЕМ, месарска мелица-електрична 250/1 500 ДЕМ, месарска мелица-електрична 200/1 500 ДЕМ.

Имотот на друштвото се доделува на содружникот Шонтевски Томче од с. Ангелци бр. 102, Василево.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10205)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 9/92 од 5.04.2002 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, услуги и трговија Аполон-ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците на постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија Аполон-ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10207)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. “Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1605/02 и регистарската влошка 8-02000625-000-01 од 18.03.2002 година, објавува дека АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за промет и сервисирање на возила, увоз-извоз Скопје, бул. “Партизански одреди“ бр. 131, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (10958)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 246/00 од 9.04.2002 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало “ПИЛОТ“ п.о. с. Ново Село, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало “ПИЛОТ“ п.о. с. Ново Село, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10959)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 152/01 од 10.04.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Трговското претпријатие "Иво Мак" с. Добрево, Пробиштип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговското претпријатие "Иво Мак" с. Добрево, Пробиштип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10960)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 82/02 од 10.04.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги МБ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги МБ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10961)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 188/01 од 10.04.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Трговското претпријатие Александар А Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговското претпријатие Александар А Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (10962)

Ликвидаторот Румена Матева од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 72, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1947/02 од 19.03.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ПЕРФИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-411845 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (10732)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 1775/02 од 27.02.2002 година, објавува дека

Друштвото за производство, трговија и услуги ТА-СИК-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40110-601-300445 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (10720)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 3323/01 од 18.01.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија МАК МЕДИА Огниен ДООЕЛ Скопје, ул. "Воин Драшковиќ" бб, со број на жиро сметка 40120-601-376906 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (10721)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 84/02 од 20.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет и услуги "ЗЕРИ ДОНИТ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Јајце" бр. 159, со жиро сметка 40100-601-376969.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10722)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 65/2002 од 28.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и услуги "ИРКО-КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО-Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 8/2-2, со жиро сметка 40100-601-314965.

За ликвидатор се определува лицето Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр. 49.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10741)

Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. "Гоце Делчев" бр. 27, запишан во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението I. Л. бр. 261/2001 од 05.10.2001 година, објавува дека Претпријатието за трговија и транспорт "Дане" п.о. увоз-извоз Валандово, ул. "Орце Николов" бр. 44, со жиро сметка 41301-601-61278 при ЗПП филијала во Струмица, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (10742)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението од 26.03.2002 година, под I. Л. бр. 73/2002, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “ТОМА РИКО“ ДОО-Скопје, ул. “Иво Лола Рибар“ бр. 132 и жиро сметка 40100-601-73704.

За ликвидатор се определува лицето Виолета Коцевска од Скопје, бул. “АВНОЈ“ бр. 12/2-16.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до должникот со пријава во два примерока, а најдоцна 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10789)

Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег. бр. 3389/2001, објавува дека Друштвото ТДТТ БСС-“СЕЗГИН СЕЗГИН“ ДОО-ЕЛ со број на жиро сметка 41600-601-78261 отворена при ЗПП Филијала Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (10825)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението П. Л. бр. 268/2001 донесено од овој суд на 28.03.2002 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, трговија и услуги “ТЕХ-НОПУМПИ“ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Адолф Циборовски“ бр. 32 и жиро сметка 40120-601-276949 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10453)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. “Петар Мандуков“ бр. 236 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 1521/01, објавува дека Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги ДАНДИ КОМЕРЦ Борче ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро сметка 40100-601-72892 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (11013)

Ликвидаторот Сотираки Хаци-Лега од Скопје, ул. “Иво Лола Рибар“ бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, објавува

дека Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. “Њуделхиска“ бр. 6-1/1, со број на жиро сметка 40120-601-418414, отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (11056)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 345/2001 од 13.11.2001 година отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “АНЕВПРОМЕТ“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. “Жан Жорес“ бр. 6-2/5, со жиро сметка 40110-601-362480.

За ликвидатор се определува лицето Тони Блажо Анев од Скопје, ул. “Жан Жорес“ бр. 6/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11061)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 15/2002 од 01.03.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие за промет на големо и мало “ИБРО ПРОМ“ ЦО експорт-импорт с. Арачиново, Скопје, ул. “Маршал Тито“ бр. 46/А, со жиро сметка 40110-601-131956.

За ликвидатор се определува лицето Бениќ Златко од Скопје, ул. “Јане Сандански“ бр. 18/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11090)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 488/2002 од 03.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 007775, го запиша во трговскиот регистар престанокот поради ликвидација и упис на ликвидатор на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет со кожа и волна “Стокопромет - Црна Река“ извоз-увоз Битола ДОО ул. “Даме Груев“ ББ, Битола.

Друштво со ограничена одговорност за производство и промет со кожа и волна “Стокопромет - Црна Река“ извоз-увоз Битола ДОО во ликвидација.

Престанок со работа на Друштвото со ограничена одговорност “Стокопромет - Црна Река“ Битола.

Ликвидацијата ќе ја спроведе содружникот Трајан Лозевски.

Одлуки за престанок со работа, за отворање на постапка за ликвидација и за именување на ликвидаторот од 20.03.2002 година.

Од Основниот суд во Битола. (11111)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 54/2002 од 12.04.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги Феликсс јтд с. Таринци, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштво за производство, трговија и услуги Феликсс јтд с. Таринци се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (11217)

Ликвидаторот Балова Снежана дипломиран економист од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П.Трег.бр. 416/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Експресо Трендов Зоран јтд увоз-извоз Оризари, Кочани, и со број на жиро сметка 210051972950147, отворена при Тутунска банка - Кочани е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (11218)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1894/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020284527-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за трговија на големо и мало ФЕРСИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Ферсијан ДООЕЛ Скопје, ул. "Винчка" бр. 48, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија на големо и мало ФЕРСИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Ферсијан ДООЕЛ Скопје, ул. "Винчка" бр. 48, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1894/2002. (10257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2375/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020171397-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за промет, услуги и угостителство ЕЗЕРЦЕ Томе и други ДОО Скопје, Градски парк бб.

За ликвидатор се запишува Евтим Петров и се запишува престанок со работа на ДОО.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2375/2002. (10258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1896/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020132757-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за сметководствени услуги, консалтинг и трговија ОРИЕНТЕ ЛИНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. "Кемал Ататурк" бр. 20, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Нурковиќ Садија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1896/2002. (10259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 10/2002 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 020266747-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за промет на стоки и услуги ВИТА-КОМЕРЦ, Викторија и други, ДОО, увоз-извоз, Скопје, ул. "Пиринска" бр. 153, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Славица Лаловска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 10/2002. (10260)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2113/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020077817-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и услуги МАК-ПУБЛИК Атина ДООЕЛ Скопје, кеј "13-ти Ноември" бр. 2/8.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, промет и услуги МАК-ПУБЛИК Атина ДООЕЛ Скопје, кеј "13-ти Ноември" бр. 2/8.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2113/2002. (10261)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2209/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020426267-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за трговија и уметност ПАВИА ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 22/1-2, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Марија Лутикова-Костандиновска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2209/2002. (10262)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2179/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020141707-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Трговското друштво за производство, промет и услуги БАРУШ-КОМПАНИ Селим и Бајрам ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 47.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство, промет и услуги БАРУШ-КОМПАНИ Селим и Бајрам ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 47.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2179/2002. (10263)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, построено на КП бр. 5840/14, м. в. "Бара" култура нива, класа 4, со површина од 800 м<sup>2</sup>, за КО Кучевиште сопственост на Ниниќ Александар за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (9824)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Кузманоски Атанас од Прилеп, улица "Р. Р. Ричко" бр. 2 и Кузманоски Горе од Прилеп, улица "Кеј 9-ти Септември" бр. 20-а, заведено во Поседовен лист број 253 за КО Дупјачани, парцела број 735, м. в. "Село", нива класа 3, површина 1652 м<sup>2</sup>, во сопственост по една идеална половина, недвижен имот, сопственост по идеална четвртина на лицата Крстановска Благуња од с. Дупјачани, Крстановска Љиљана од село Дупјачани, Крстановска Јованка од село Дупјачани и Крстановски Пеце од село Дупјачани, заведен во Поседовен лист број 124 за КО Дупјачани, парцела број 735, м. в. "Село", нива класа 3 со површина од 826 метри квадратни и Јованоски Звонко од с. Дупјачани, недвижен имот заведен во Поседовен лист бр. 239, за КО Дупјачани, парцела бр. 735, нива класа 3, со површина од 826 м<sup>2</sup>, а цената за 1 метар квадратен изнесува 6,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, улица "Кузман Јосифовски", број 8, Прилеп. (9946)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Глишиќ, КП. бр.1473, дел 1, план 001, скица 006, м. в. "В. Човкаров", култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 1948 м<sup>2</sup>, во сопственост на Ристо Исаков од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 259 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб. Кавадарци. (9951)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1250/2, лозје трета класа во м. в. "Ума" со површина од вкупно 896 м<sup>2</sup>, КО Радишани дека сопственикот на наведената парцела Костадинов Стоименка со живеалиште во Врање, ја продава наведената парцела по цена од 260,00 денари по еден м. кв. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (9881)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено во Скопје на КО Маџари, на КП 374, овошна градина, 3 класа, на м. в. "Село", со вкупна површина од 367 м<sup>2</sup>, за цена од 260,00 денари за метар квадратен, сопственост на Милошевски Бранко.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77б. (10014)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 157/9, нива петта класа, во м. в. "Село" со површина од вкупно 541 м. кв., КО Стајковци дека сопственикот на наведената парцела Димиќ Владо со живеалиште на ул. "Михаил Ефтихиј" бр. 28, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 260,00 денари по еден м. кв. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (10108)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Ангелеска Радојка од Прилеп, ул. "Митко Цветаноски" бр. 50 и Илиоска Стојна од Прилеп, ул. "Митко Цветаноски" бр. 50, со вкупна површина од 10.000 метри квадратни од кои во сопственост на продавачите се по една идеална половина-1/2, на секој посебно, цената за сопственичкиот дел изнесува 45.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (9948)

Се продава земјоделско земјиште во КО Оморани, сопственост на по 1/2 идеален дел на Зерзев Стојан и Зерзева Светлана од Велес, ул. "Никола Карев" бр. 3/2-15 и тоа: нива од 6-та бонитетна класа со површина од 1000 м<sup>2</sup> и од 5-тата бонитетна класа со површина од 1000 м<sup>2</sup>, на К.П. број 133, план 24, м.в. "Церешин Дол", заведени во Поседовен лист број 276, КО Оморани.

Наведениот имот се продава за цена од 750 УСД, во денарска противвредност.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (10200)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 4-та класа, со вкупна површина од 828 м<sup>2</sup> што се наоѓа на К.П. 910/2, м.в. "Река" КО Батинци, сопственост на Беговиќ Мујо Реџо од Скопје, с. Батинци.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.



Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10151)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 3-та класа, со вкупна површина од 498 м<sup>2</sup> што се наоѓа на К.П. 1693, м.в. "Село", нива 6-та класа со вкупна површина од 1122 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. 936, м.в. "Река" и нива од 6-та класа со површина од 2449 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. 939, м.в. "Река", сите во КО Батинци, сопственост на Османовски Рамадан од Скопје, с. Батинци.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горепишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10152)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та класа, со вкупна површина од 1283 м<sup>2</sup> што се наоѓа на К.П. 937, м.в. "Под Купријан", КО Батинци, сопственост на Османовски Идриз од Скопје, с. Батинци.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горепишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10154)

Се продава недвижен имот-лозје, класа 4, која се наоѓа во м.в. "Букев Камен" на КО Матка, која лежи на К.П. 31, план 1, скица 1, со површина од 1274 м<sup>2</sup>, сопственост на Снежана Андреевска Филиповска и Златко Филиповски, за цена од 300.000,00 денари.

Недвижниот имот е евидентиран во Поседовен лист број 459 за КО Матка.

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, ул. "Партизански Одреди" број 101, општина Карпош-Скопје. (10167)

Се продава земјоделско земјиште на К.П. 37, план 4, скица 4, на м.в. "Под Крај", нива шеста класа, со површина од 738 м<sup>2</sup>, заведена во П.Л. бр. 876 во КО Горно Соње, сопственост на Николов Предраг од Скопје, за цена од 500,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и соседите чие се земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до сопственикот Николов Предраг, ул. "Тито Михајловски" бр. 4 1/3, Скопје. (10139)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, нива построена на К.П. 387/5, план 3, скица 9, м.в. "Црквиште", нива класа 3, со површина од 1046 м<sup>2</sup>, во КО "Волково", сопственост на Клопчевски Митре Благоја од Скопје со живеалиште на бул. "Јане Сандански" бр. 110/3/24 по цена од 7 ЕВРА по метар квадратен во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Милена Картапова, бул. "Јане Сандански" бр. 70, Скопје. (10326)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на К.П. бр. 1163, план 2, скица 9, м.в. "Црешна", култура нива, класа 5, со површина од 3147 м<sup>2</sup> и К.П. бр. 4426, план 7, скица 24, м.в. "Растоки", култура нива, класа 3, со површина од 3064 м<sup>2</sup>, евидентирано во Поседовен лист број 122 за КО Кривогаштани. Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 22.000,00 денари, сопственост на Цуцулески Николов Љубе од с. Кривогаштани, Прилеп.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев", зграда Македонија, локал 14. (10469)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Сопот, К.П. бр. 1129/1, план 69, скица 582, м.в. "Лазарица", катастарска култура нива, класа 2, со вкупна површина од 6262 м<sup>2</sup>, во сопственост на Менча Леотиковска од Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 597, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (10515)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, К.П. бр. 10825, план 006, скица 035, м.в. "Оградите", култура нива, класа 4 со вкупна површина од 1036 м<sup>2</sup> и КО Кавадарци 2, К.П. бр. 10825, дел 4, план 006, скица 035, м.в. "Оградите", култура нива, класа 4 со вкупна површина од 160 м<sup>2</sup> во сопственост на Кирио Чејков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2789, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 42.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (10516)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, К.П. бр. 10800, план 001, скица 018, м.в. "Оградите", култура лозје, класа 1, со вкупна површина од 1600 м<sup>2</sup> во сопственост на Лазар Мукаетов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3236 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 52.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (10521)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, К.П. бр. 10816, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", култура лозје, класа 1, со вкупна површина од 1787 м<sup>2</sup> во сопственост на Драган Василев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2783, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 41.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (10522)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 5/33 идеални делови од нива, класа 2 на К.П. број 4049, во м.в. "Крапчеви Ливади" за КО Варош, со вкупна површина од 13167 м<sup>2</sup>, сопственост на Мицески Илија Петар од Прилеп, ул. "Ристо Секирчанец" број 27, по цена од 15.000,00 денари за еден декар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на излегувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" број 2, Прилеп. (10523)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште во м.в. "Каменјарник" во КО Волково, кое лежи на К.П. 602/25, план 4, скица 11, нива од 4-та класа, со вкупна површина од 350 м<sup>2</sup>, евидентирано во Поседовен лист бр. 3126, сопственост на Добра Тренева, со стан на ул. "Мраморец" бр. 46-Б во Скопје, за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на предимствено купување на недвижноста што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, Скопје. (10493)

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел од нива 5-та класа, со вкупна површина од 3077 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. 1270/1, м.в. "Грмади" Ко Горно Соње, сопственост на Илијевски Борче од Скопје, с. Горно Соње.

Се повикуваат останатите сосопственици како и сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10550)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште построено на К.П. бр. 5840/1, м.в. "Бара", култура нива, класа 5, со површина од 556 м<sup>2</sup>, за КО Кучевиште, сопственост на Нинкикевска Бранка, Ниниќ Александар, Нинкукевски Зоран, Ниниќ Ратко и Ниниќ Драгољуб за цена од 111.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (10570)

Се продава недвижен имот и тоа: овошна градина 5-та класа, со вкупна површина од 916 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 1314, м.в. "Под брег", КО Горно Соње, сопственост на Ацковски Цветан и Павловски Боце од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горенаведената недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10676)

Сопственикот Белковски Томе од Скопје, с. Глуво, својата недвижност-нива 5 класа во површина 784 м<sup>2</sup> во м.в. "Јурија" на К.П. бр. 333/2, КО Визбегово, Поседовен лист бр. 416, го продава за 220.00 денари за 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонска Бригада" бр. 54. (10678)

Сопственикот Белковски Гаврил од Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 36-А, својата недвижност-нива 5 класа, со површина 784 м<sup>2</sup> во м. в. "Јурија" на К.П. бр. 333/4, КО Визбегово, Поседовен лист бр. 418, го продава за 220,00 денари за 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонска Бригада" бр. 54. (10680)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште-лозје, кое лежи на К.П. бр. 797, план 2, скица 8, м. в. "Гладница", класа 4, на КО Блаце Петровец, со вкупна површина од 680 м<sup>2</sup>, сопственост на Бошковски Благоја, ул. "Никола Добровик" бр. 1/1-15, Скопје, евидентирано во Поседовен лист бр. 38, за вкупна купопродажба цена од 10.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (10685)

Сопственикот Јакупи Зулфи од Скопје, с. Моране, својата недвижност-пасиште 5 класа, со површина 1150 м<sup>2</sup> во м. в. "Св. Петка", на К.П. бр. 1567, КО Морани, Поседовен лист бр. 340, го продава за 120,00 за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригада" бр. 54. (10687)

Се продава земјоделско земјиште-нива која лежи на К.П. бр. 1247, план 4, скица 9, во КО Г. Лисиче, во м. в. "Огради", сопственост на Борис Градовчански, со живеалиште во Скопје, ул. "Горѓи Капчев" бр.1/16, заведено во Поседовен лист бр. 74, со површина од 1885 м<sup>2</sup>, класа 2, заведено во Поседовен лист бр. 74.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштето што се разменуваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски-Питу" б.б., локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 400-949, 400-950, 400-951. (10698)

Се продава недвижен имот и тоа: нива 5-та класа, со вкупна површина од 10.850 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 308/1, м. в. "Бучел", КО Глуво-Бразда, сопственост на Живковски Драшко, Живков Александар и Живковски Власто од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (10731)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено во Скопје на КО Инциково, на КП 709/1, Скопско Поле, ов. градина 3 класа, во вкупна површина од 4562 м<sup>2</sup>, за цена од 300,00 денари за метар квадратен, сопственост на Илчов Благој.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 776. (10754)

Се продава идеален дел со површина од 1825 м<sup>2</sup> од земјоделско земјиште нива во м.в. "Бабин дол" лоцирана на КП. бр. 745 со вкупна површина од 10566 м<sup>2</sup> за КО Љубаништа сосопственост на Сотироски Љубица, Владо, Киро и Драгица за продажна цена од 80,00 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (10976)

Се продава недвижен имот - земјоделско земиште нива кл. 2 на КП 874 на м.в. "Завој" за КО Драгош, запишана во ПЛ. бр. 316 за КО Драгош во површина од 2967 м<sup>2</sup>, сопственост на Чикаровска Љуба од Битола, ул. "А. Трпчевски" бр. 29, преку полномошник Вељановски Сребре од Битола, ул. "Цане Бујуковски" бр. 38, за вкупна купопродажна цена од 50.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до полномошникот на продавачот Вељановски Сребре од Битола, ул. "Цане Бујуковски" бр. 38. (10977)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 304, план 5, скица 34, класа 1, во м.в. "Турски гробишта", во површина од 1.759 м<sup>2</sup>, во КО Раброво, во сопственост на Тренчевска Зуица од Раброво, евидентирано во Имотен лист бр. 548 издаден од ДЗГ - Одделение за премер и катастар Валандово, за вкупна цена од 18.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб., Валандово. (10978)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 892/1, пл. 006, ск. 001, в.м. "Лаки преку Црна", класа 1 со површина од 6255 м<sup>2</sup> и нива на КП бр. 892/2, пл. 006, ск. 001, в.м. "Лаки преку Црна", кл. 1, со површина од 1713 м<sup>2</sup>, за цена од 70.000,00 денари заведено на Имотен лист бр. 154 за КО Шивец во сопственост на Добре Ставров од Кавадарци, ул. "Виешница" бр. 13.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (10980)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 11, пл. 16, в.м. "Плаштово", класа 5 со површина од 8700 м<sup>2</sup>, за цена од 40.000,00 денари заведено на Посеоден лист бр. 194 за КО Крњево сопственост на Благоја Митров од Кавадарци, ул. "Бабуна" бр. 8.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (10981)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП бр. 766/1 во м.в. "Бара" класа 4, во површина од 10087 м<sup>2</sup>, заведена во Посеоден лист бр. 6 за КО Ропотово, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Стојкоски Томислав, од с. Ропотово, Прилеп.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (10982)

Се продава земјоделско земјиште - ливада на КП. 894, план 9, скица 17, м.в. "Чаирот", класа 4 со површина од 2810 м<sup>2</sup>, во КО Моин, сопственост на Новаков Саво од Моин за цена од 4.000,00 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (10983)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од нива на КП бр. 2602/2, план 7, скица 35, класа 2, во м.в. "Лелјак", во површина од 8.970 м<sup>2</sup>, во КО Валандово, евидентирано во Посеоден лист бр. 1504 издаден од ДЗГ - Одделение за премер и катастар Валандово, за вкупна цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб., Валандово. (11028)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Стојчески Љупчо од Прилеп, ул. "Д. Гагале" бр. 3, заведено во Имотен лист бр. 349 за КО Беровци, парцела бр. 132 викано место "Долно Садово" нива класа 3, површина 2002 метри квадратни, од која во сопственост 1/2, купопродажната цена изнесува 25.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Димески од Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (11029)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Курија, парцела бр. 287/1 во место викано "Над Село" нива со површина од 12973 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Курија. Сопственост на Трајков Киро од Скопје, ул. "Јани Лукроски" бр. 14. Цена на продажба 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (11030)

Се продава 4/5 земјоделско земјиште-нива на КП. 36/45, м.в. "Село", класа 5 со површина од 1500 м<sup>2</sup>, во КО Серменин, сопственост на Марков Горѓе и Зекиќ Миле од Гевгелија за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија. (11216)

Се продава недвижен имот-нива на КП бр. 395/4, скица 10, план 03, на место викано "Црквеште", култура - нива, класа 03, со вкупна површина од 680 м<sup>2</sup> во КО - Волково, Скопје, по цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат соседите кои се граничат со овој недвижен имот, доколку се заинтересирани за купопродажба да направат контакт со продавачот Стојан Горѓиевски од село Волково, тел. 355-630. (11059)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 37, план 4, скица 4, на м.в. "Подкрај", нива 6 класа, со површина од 738 м<sup>2</sup>, заведена во П.Л. бр. 876 во К.О. Горно Соње, сопственост на Николов Предраг од Скопје, за цена од 500,00 денари за м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Милена Карталова бул. "Јане Сандански" бр. 70, Скопје (ТЦ Бисер). (11057)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1005009 издаден од УВР-Скопје на име Халит Љамалари, ул. "Јајце" бр. 118, Скопје. (10743)

Пасош бр. 1376393/00 издаден од УВР-Скопје на име Трајаноф Жифко, с. Пустец, Скопје. (11440)

Пасош бр. 1341698 на име Предраг Петровиќ, ул. "К. Р. Дрнц" бр. 31, Тетово. (11390)

Пасош бр. 1020056/97 издаден од УВР-Скопје на име Коцев Кристијан, ул. "Даутица" бр. 15, Скопје. (10819)

Пасош бр. 1649989/02 издаден од УВР-Скопје на име Пампуров Денис, ул. "Солунска" бр. 12, Велес. (10829)

Пасош бр. 1379568 издаден од УВР-Скопје на име Арсовски Владимир, ул. "Г. Гаковиќ" бр. 39/2, Скопје. (10841)

Пасош бр. 0029916 на име Јовчев Ј. Лазар, ул. "Д. Устамитов" бр. 15, с. Пирава, Валандово. (10860)

Пасош бр. 1005962 на име Емини Нефизаилка, Прилеп. (10861)

Пасош бр. 1436123 на име Рибарски Петре, ул. "Крушевска Република" бр. 15, Штип. (10862)

Пасош бр. 1393363 на име Рунтева Христина, ул. "Крушевска Република" бр. 15, Штип. (10863)

Пасош бр. 129123/93 издаден од УВР-Скопје на име Димитар Бојациев, ул. "Лермонтова" бр. 3, Скопје. 11009

Пасош бр. 1385206 на име Лидија Илиева, ул. "Раде Кратовче" бр. 6, Веница. (10545)

Пасош бр. 1462518 на име Исак Бајрами, с. Порој, Тетово. (9990)

Пасош бр. 1479242 на име Иванова Гордана, ул. "Љупчо Фантов" бр. 123, Кочани. (10366)

Пасош бр. 1479241 на име Иванова Даниела, ул. "Љупчо Фантов" бр. 123, Кочани. (10368)

Пасош бр. 324611/94 издаден од УВР-Скопје на име Пачоски Јован, ул. "Бистра" бр. 17, Скопје. (11003)

Пасош бр. 1285285/99 издаден од УВР-Тетово на име Деари Аљи, с. М. Речица, Тетово. (11032)

Пасош бр. 310540/94 издаден од УВР-Тетово на име Халити Зулфи, с. Доброште, Тетово. (11055)

Пасош бр. 462438 издаден од УВР-Гостивар на име Ибраими Целал, ул. "М.Ч. Филиповски" бр. 24, Гостивар. (11087)

Пасош бр. 1038644/97 издаден од УВР-Скопје на име Марковски Жарко, ул. "П. Неделковски" бр. 46, Скопје. (11094)

Пасош бр. 1365503 на име Јончески Ацо, Крушево. (11139)

Пасош бр. 1240962 на име Михајлов Василчо, ул. "Х. Карпош" бр. 41/16, Штип. (11142)

Пасош бр. 1373094/00 издаден од УВР-Скопје на име Бошков Зоран, ул. "И. Р. Лола" бр. 4/1, Скопје. (11200)

Пасош бр. 404103 на име Муамет Мурати, ул. "Илинденска" блок 77-Д/35, Тетово. (11231)

Пасош бр. 1401899 на име Газменд Мурати, ул. "Илинденска" блок 77-Д/35, Тетово. (11232)

Пасош бр. 1695086 на име Јовановски Кољо, с. Куклиш бр. 24, Струмица. (11144)

Пасош бр. 474793/94 на име Темелковски Димче, нас. Црквеште бр. 11/25, Ресен. (6317)

Пасош бр. 152097/93 издаден од УВР-Скопје на име Абдулах Абдулах, ул. "Дримкол" бр. 44, Скопје. (11224)

Пасош бр. 1401898 издаден од УВР-Тетово на име Мурати Бурим, ул. "Б. Тоска" бр. 7/31, Тетово. (11226)

Пасош бр. 1661874/01 издаден од УВР-Скопје на име Маринковиќ Воислав, ул. "Б. Бојадиски" бр. 23, Скопје. (11234)

Пасош бр. 421321/94 издаден од УВР-Куманово на име Николиќ Ружа, ул. "Т. Мендол" бр. 86, Куманово. (11236)

Пасош бр. 1257611 издаден од УВР-Скопје на име Бедри Неиевски, ул. "Кримска" бр. 42, Скопје. (11241)

Пасош бр. 1538578/01 издаден од УВР-Скопје на име Пеева Марија, ул. "Банско 1" бр. 3-а, Скопје. (11255)

Пасош бр. 1563317/01 на име Ковачески Кристијан, Струга. (11293)

Пасош бр. 1702843/02 издаден од УВР-Тетово на име Асани Исмаил, ул. "Ј. Б. Пиш" бр. 19, Тетово. (11296)

Пасош бр. 1338881 на име Мехмеди Кујтим, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (11297)

Пасош бр. 784165 на име Амети Фети, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (11298)

Пасош бр. 1184100/99 издаден од УВР-Скопје на име Димитријевиќ Татјана, ул. "Д. Чуповски" бр. 80/2-3, Скопје. (11301)

Пасош бр. 1355617/00 издаден од УВР-Скопје на име Розина Вузај, ул. "М. Х. Јасмин" бр.48/5-3, Скопје. (11305)

Пасош бр. 1095118 издаден од УВР-Скопје на име Илиевска Вера, ул. "Мечкин Камен" бр. 3, Скопје. (11309)

Пасош бр. 308389 на име Садики Енвер, с. Требош, Тетово. (30530)

Пасош бр. 1429758 на име Сејдии Адријан, с. Копачин Дол, Тетово. (6493)

Пасош бр. 0467984 на име Миленков Димче, ул. "Нада Михајлова" бр. 24, Пробиштип. (11291)

Пасош бр. 682644 на име Бучкоски Николче, Скопје објавен во Службен весник на РМ во бр. 25 од 16.04.-2002 се сторнира. (11339)

Пасош бр. 1691891/02 издаден од УВР-Скопје на име Цветкова Билјана, ул. "Достоевски" бр.15, Скопје. (11340)

Пасош бр. 476841/94 издаден од УВР-Скопје на име Цветков Александар, ул. "Достоевски" бр. 15, Скопје. (11341)

Пасош бр. 1157801 издаден од УВР-Скопје на име Оливера Стеваноска, ул. "Ј. Гагарин" бр. 6/5, Скопје. (11342)

Пасош бр. 1462988 издаден од УВР-Тетово на име Јашари Африм, ул. "Ј. Сандански" бр. 63/15, Тетово. (11377)

Пасош бр. 1273057 издаден од УВР-Скопје на име Јовчев Гого, бул. "В. С. Бато" бр. 91/5, Скопје. (11380)

Пасош бр. 029917 на име Чобанов Ефтим, Валандово. (11383)

Пасош бр. 859844 на име Сулејманов Веби, Битола. (11387)

Пасош бр. 1258300 на име Шемшедин Аљили, с. Беловиште, Гостивар. (11389)

Пасош бр. 840405/96 издаден од УВР-Скопје на име Реџепа Решат, ул. "126" бр. 69, Скопје. (11391)

Пасош бр. 307161/94 на име Панчевски Ангелко, ул. "29 Ноември" бр. 66, Тетово. (11392)

Во огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 19 од 14.03.2002 година наместо пасош бр. 1360581 треба да стои: Пасош бр. 1576292/01 на име Пејковски Јовица, ул. "Т. Караџа" бр. 7/1-12, Скопје. (11396)

Пасош бр. 1548431 издаден од УВР-Скопје на име Маневски Бојан, ул. "Гиго Михајловски" бр. 9, Скопје. (11509)

Пасош бр. 1504141/02 издаден од УВР-Куманово на име Демири Бесник, с. Липково, Куманово. (11437)

Пасош бр. 1661463/01 издаден од УВР-Скопје на име Арбен Нишов, с. Грчец, Скопје. (11438)

Пасош бр. 1454005 издаден од УВР-Скопје на име Фетахи Филлизе, с. Грчец, Скопје. (11442)

Пасош бр. 1516077 издаден од УВР-Скопје на име Илаз Зендули, с. Кондово, Скопје. (11443)

Пасош бр. 1664904 издаден од УВР-Скопје на име Газмен Нуиши, с. Грчец, Скопје. (11451)

Пасош бр. 0681648 издаден од УВР-Скопје на име Павловски Зоран, ул. "В. Наумчевски" бр. 1, Новоселски Пат, Скопје. (11471)

Пасош бр. 1703863/02 издаден од УВР-Скопје на име Танески Стојан, с. Фалише, Тетово. (11494)

Пасош бр. 1136181 на име Нуредини Изет Бљерим, ул. "Цветан Димов" бр. 3, Тетово. (11512)

Пасош бр. 368306 на име Алили Арслан, с. Колари, Кичево. (11524)

Пасош бр. 1440936/00 издаден од УВР-Куманово на име Ејупи Нафи, с. Матејче, Куманово. (11530)

Пасош бр. 1322826 издаден од УВР-Скопје на име Африм Саљи, с. Арачиново, Скопје. (11532)

Пасош бр. 351917/94 издаден од УВР-Скопје на име Николовски Станимир, ул. "Радишанска 33" бр. 15, Скопје. (11533)

Пасош бр. 829997 на име Хасану Коста, ул. "Коча Миленку" бр. 42, Крушево. (11395)

Пасош бр. 1085812 на име Хасану Катерина, ул. "Коча Миленку" бр. 42, Крушево. (11544)

Пасош бр. 1235799/99 на име Цветановска Даниела, ул. "Козле" бр. 110-А, Скопје. (11549)

Чекови од тековна сметка бр. 6503492 од бр. 719256 до бр. 719271 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тасева Марија, Скопје. (10723)

Чекови од тековна сметка со бр. 8001271986 и бр. 8001271995 на име Стојанка Велкова, Штип. (10826)

Чекови од тековна сметка бр. 1739/76 од бр. 000005-1589 до бр. 0000051594 издадени од Стопанска банка АД Скопје Филијала Струга на име Стојанова Дивна, ул. "Пролетерски Бригади" бб, Струга. (10885)

Чекови од тековна сметка бр. 5253-29 од бр. 800059-0565 до бр. 8000590567 на име Спасов Ананија, бул. "ЈНА" бр. 28-18, Штип. (10902)

Чекови од тековна сметка бр. 04523290 од бр. 00010-05663988 до бр. 0001005663992, од бр. 0001005665183 до бр. 0001005665187 и од бр. 0015000006969 до бр. 001500-0006973 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дамјановска Мирјана, Скопје. (11229)

Чекови од тековна сметка бр. 479141 од бр. 620721 до бр. 620730 издадени од Комерцијална банка на име Бунтеска Виолета, Скопје. (11332)

Чекови од тековна сметка бр. 11497942 од бр. 185062 до бр.185068 бр. 3117603 бр. 75256 и бр. 185060 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Елзесер Стефка, Скопје. (11461)

Чекови од тековна сметка бр. 8739983 со бр. 649134, 649135 и бр. 649136 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Горан Аврамовски, Скопје. (11475)

Чековна картичка бр. 13831110 и чековите од бр. 501-1244 до 5011247 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски Борис, Скопје. (11531)

Работна книшка на име Иванка Чауле Зафировска, Скопје. (10717)

Работна книшка на име Беадин Јусуфи, с. Арачиново, Скопје. (10725)

Работна книшка на име Поповска Добринка, Скопје. (10730)

Работна книшка на име Венко Глигоров, Скопје објавена во Службен весник на РМ бр. 4 од 25.01.2002 се сторнира. (10740)

Работна книшка на име Јовановска Ружа, Битола. (10784)

Работна книшка на име Стојановска Снежана, Битола. (10786)

Работна книшка на име Тасевска Весна, Битола. (10793)

Работна книшка на име Марковска Розита, Битола. (10796)

Работна книшка на име Спасеновски Миле, Битола. (10802)

Работна книшка на име Спирковска Тодорка, Битола. (10806)

Работна книшка на име Аврамовска Десанка, Битола. (10809)

Работна книшка на име Ѓореска Даница, Битола. (10811)

Работна книшка на име Илиеска Ленка, Битола. (10813)

Работна книшка на име Алтипармаковски Младен, Битола. (10814)

Работна книшка на име Фератоски Усеин, с. Дебреште, Прилеп. (10830)

Работна книшка на име Којовеци Агрон, Струга. (10839)

Работна книшка на име Касами Гани, Тетово. (10846)

- Работна книшка на име Трго Сенат, Струга. (10872)  
 Работна книшка на име Скендероски Бајрам, Скопје. (11011)  
 Работна книшка на име Димовски Ратко, Скопје. (11031)  
 Работна книшка на име Мамер Камели, с. Сарај, Скопје. (11074)  
 Работна книшка на име Маја Фузевска, Скопје. (11076)  
 Работна книшка на име Бакулески Гоце, с. Пештани, Охрид. (11092)  
 Работна книшка на име Димитровски Јордан, Охрид. (11093)  
 Работна книшка на име Лековиќ Абит, Скопје. (11100)  
 Работна книшка на име Илиев Здравко, Винаца. (11105)  
 Работна книшка на име Ибраимова Мерал, Кочани. (11106)  
 Работна книшка на име Спасевски Сашо, ул. "Р. Голева" бр. 6, Св. Николе. (11107)  
 Работна книшка на име Куновски Никола, Скопје. (11117)  
 Работна книшка на име Хасим Бислими, Тетово. (11119)  
 Работна книшка на име Неим Ислами, Тетово. (11120)  
 Работна книшка на име Чортаноски Сашо, нас. Точила бр. 1А2/32, Прилеп. (11185)  
 Работна книшка на име Оливера Јакимовска, Скопје. (11230)  
 Работна книшка на име Адем Синани, Скопје. (11233)  
 Работна книшка на име Менкиноски Ранко, Охрид. (11251)  
 Работна книшка на име Зоран Новевски, Битола. (11253)  
 Работна книшка на име Тасева Билјана, ул. "К. Охридски" бр. 1, Крива Паланка. (11256)  
 Работна книшка на име Тодосиева Татјана, ул. "Р. Кратовче" бр. 124, Кочани. (11264)  
 Работна книшка на име Паунова Невенка, Пробиштип. (11266)  
 Работна книшка на име Здравеска Татјана, Прилеп. (11276)  
 Работна книшка на име Азизи Гзим, Струга. (11282)  
 Работна книшка на име Танаскоски Сашо, Кичево. (11284)  
 Работна книшка на име Радевски Ване, Демир Хисар. (11303)  
 Работна книшка на име Цила Мемеди, с. Слупчане, Куманово. (11304)  
 Работна книшка на име Аднан Алија, Скопје. (11306)  
 Работна книшка на име Славица Станковска, Велес. (11307)  
 Работна книшка на име Стергиовски Ѓорѓи, Скопје. (11308)  
 Работна книшка на име Петковска Марина, с. Вардино, Демир Хисар. (11343)  
 Работна книшка на име Војо Мацовски, Крива Паланка. (11344)  
 Работна книшка на име Стојановски Бобан, Крива Паланка. (11345)  
 Работна книшка на име Фати Зендели, с. Отља, Куманово. (11346)  
 Работна книшка на име Џемаили Ибрахим, Куманово. (11347)  
 Работна книшка на име Данка Ристова, Радовиш. (11353)  
 Работна книшка бр. 13751 на име Петкоски Љубомир, ул. "И. Л. Рибар" бр. 110/19, Ресен. (11373)  
 Работна книшка на име Делче Јовановски, Гостивар. (11374)  
 Работна книшка на име Жарко Момироски, ул. "Пиринска" бр. 10, Прилеп. (11378)  
 Работна книшка на име Јосески Влатко, Демир Хисар. (11379)  
 Работна книшка на име Атанасовски Ацо, Скопје. (11397)  
 Работна книшка на име Стефановски Виктор, Скопје. (11421)  
 Работна книшка на име Вренез Исак, Скопје. (11432)  
 Работна книшка на име Туша Бајрам, Скопје. (11447)  
 Работна книшка на име Дудиш Кезиба, Скопје. (11450)  
 Работна книшка на име Салиевски Ѓунер, Битола. (11457)  
 Работна книшка на име Смилевска Сузана, с. Новаци, Битола. (11458)  
 Работна книшка на име Симовска Мирјана, Скопје. (11495)  
 Работна книшка на име Нацие Дестанова, Неготино. (11499)  
 Работна книшка на име Зоран Јакимов, с. Мамутчево, Велес. (11500)  
 Работна книшка на име Момироски Методија, ул. "Самоилова" бр. 26, Прилеп. (11508)  
 Работна книшка на име Игески Џорџија, ул. "Марксва" бр. 202, Прилеп. (11510)  
 Работна книшка на име Кочоски Валентин, ул. "Београдска" бр. 131, Прилеп. (11511)  
 Работна книшка на име Салиу Нафи, Струга. (11517)  
 Работна книшка на име Џевити Ферит, Тетово. (11518)  
 Работна книшка на име Мислими Латиф, Тетово. (11519)  
 Работна книшка на име Истрефи Нуни, Струга. (11523)  
 Воена книшка на име Таири Ерол, Скопје. (10712)  
 Воена книшка на име Слободан Мицковски, Скопје. (10718)  
 Воена книшка на име Трајковски Трипун, Скопје. (10735)  
 Воена книшка на име Симоноски Пеце, с. Славеј, Прилеп. (10832)  
 Воена книшка на име Горјанчо Солтировски, Пробиштип. (10834)  
 Воена книшка на име Стаменов Винко, Скопје. (11058)  
 Воена книшка на име Далибор Насковски, ул. "Боро Прапан" бр. 43-1-3, Куманово. (10995)  
 Воена книшка на име Тони Велковски, с. Пчиња, Куманово. (11096)  
 Воена книшка на име Никола Граматов, ул. "Београдска" бр. 55, Велес. (11112)  
 Воена книшка на име Михајло Стошиќ, Скопје. (11238)  
 Воена книшка на име Давчев Стојан, ул. "Б. Горев" бр. 137, Велес. (11271)  
 Воена книшка на име Сезгин Мустафовски, Радовиш. (11352)  
 Воена книшка на име Тахир Нухи, Скопје. (11398)  
 Воена книшка на име Петковски Далибор, Скопје. (11431)  
 Воена книшка на име Јенузи Раим, Скопје. (11452)  
 Воена книшка на име Амет Муртези, ул. "Ужичка" бр. 8, Куманово. (11493)  
 Воена книшка на име Вукос Јанески, Тетово. (11522)  
 Свидетелство на име Асани Џеват, Куманово. (10783)  
 Свидетелство од 5-то одделение издадено од ОУ "11 Октомври"-Куманово на име Душмановиќ Андреја, Куманово. (10822)  
 Свидетелство на име Ана Дедова, Кочани. (10823)  
 Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Насуфовиќ Есмедин, Прилеп. (10831)  
 Свидетелство на име Валмир Мехмеди, Струга. (10838)

- Свидетелство за 8-мо одделение на име Јашари Ибадет, Тетово. (10840)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Синани Букурје, Тетово. (10842)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Велија Фуран, Тетово. (10843)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Касами Бесим, Тетово. (10844)
- Свидетелство од 8 одделение на име Селџими Ѓилбедан, Тетово. (10845)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Ирфан Реџепи, Куманово. (11084)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Вејселовиќ Аниса, Прилеп. (11089)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Зоран Борисов, Берово. (11099)
- Свидетелство на име Христовска Емилија, Винаџа. (11101)
- Свидетелство за 1-ва година на име Здравеска Ивана, Тетово. (11104)
- Свидетелство на име Имеровска Цезибан, Велес. (11109)
- Свидетелство за 6 одделение на име Адemosки Серкан, с. Црнилиште, Прилеп. (11113)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Јанкулоски Игор, Мак. Брод. (11118)
- Свидетелство на име Кадише Беџети, Тетово. (11130)
- Свидетелство на име Рустеми Реџеп, Тетово. (11131)
- Свидетелство за 2-ра година издадено од Економско училиште-Прилеп на име Бардакоски Менде, Прилеп. (11180)
- Свидетелство и диплома на име Илиевски Драган, ул. "Д. Драганов" бр. 36, Куманово. (11205)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од Ц.Р.О. "Св. Наум Охридски" Скопје на име Димовски Зоран, Велес. (11235)
- Свидетелство на име Хасан Алиџи, с. Матејче, Куманово. (11249)
- Свидетелства за 1 и 2-ра година издадени од "Наџе Буџони" на име Севдаил Јашари, Куманово. (11252)
- Свидетелство на име Цветковски Драган, Куманово. (11254)
- Свидетелство за 8 одделение на име Муазизе Мустафа, Куманово. (11257)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Демири Селетин, Куманово. (11258)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Сами Рамадани, с. Ваксинце, Куманово. (11259)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Зенели Сабри, Куманово. (11260)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Мухабере, с. Матејче, Куманово. (11261)
- Свидетелства од 1, 2 и 3-та година на име Снежана Таневска, ул. "Есперанто" бр. 16, Куманово. (11262)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Амитова Ајсера, Делчево. (11263)
- Свидетелство од 5-то одделение на име Јосева Виолета, Св. Николе. (11265)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Целилоски Наим, Прилеп. (11275)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Леша Иќмет, Струга. (11283)
- Свидетелство на име Фејзули Ѓилимсере, Тетово. (11285)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Беќири Ибраими, Тетово. (11286)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Асипи Месут, Тетово. (11287)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Хасије Берија, с. Г. Речица, Тетово. (11288)
- Свидетелство на име Гзиме Омери, Тетово. (11289)
- Свидетелство на име Миран Камбери, Тетово. (11290)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4-та година и свидетелство за положен завршен испит издадени од ЕУЦ "Васил Антевски-Дрен" на име Мила Младенова, Скопје. (11439)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ДМУ "8-ми Септември" Скопје на име Велковски Дарко, Скопје. (11336)
- Свидетелство на име Ибраими Лумније, Куманово. (11348)
- Свидетелство од 5-то одделение на име Емини Зание, с. Житоше, Прилеп. (11364)
- Свидетелство од 4-то одделение на име Синаноска Мерита, с. Пешталево, Прилеп. (11365)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Мемедоски Нусрет, с. Лажани, Прилеп. (11366)
- Свидетелство за основно образование на име Рамадан Шерифоски, с. Лабуништа, Струга. (11367)
- Свидетелство за основно образование на име Казимоски Демир, с. Лабуништа, Струга. (11368)
- Свидетелство за основно образование на име Лиманоска Енисер, с. Лабуништа, Струга. (11369)
- Свидетелство за основно образование на име Садикоска Енисер, с. Лабуништа, Струга. (11370)
- Свидетелство на име Сефиданоски Ислам, с. Лабуништа, Струга. (11371)
- Свидетелство на име Боро Ристески, с. Куратица, Струга. (11372)
- Свидетелство и диплома за средно образование на име Спасевска Бети, ул. "Рударска" бр.7, Делчево. (11375)
- Свидетелство од 7-мо одделение на име Васфије Идризи, с. Беловиште, Гостивар. (11382)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од ТУЦ "Цветан Димов" Скопје на име Сашко Јовчевски, Скопје. (11393)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4-та година издадени од трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Томов Горан, Скопје. (11400)
- Свидетелства од 1 до 8 одделение издадени од ОУ "Иван Горан Ковачич" на име Томов Горан, Скопје. (11402)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Ангелески Горанчо, Прилеп. (11456)
- Свидетелство на име Мемешоска Ардијана, Струга. (11459)
- Свидетелство на име Мустафоски Минур, Струга. (11460)
- Свидетелство на име Мемешоски Сабрија, Струга. (11462)
- Свидетелство на име Бајрамоски Алија, Струга. (11463)
- Свидетелство на име Казимоски Арџан, Струга. (11464)
- Свидетелство на име Муртезоски Авмед, Струга. (11465)
- Свидетелство на име Сефиданоска Анеса, Струга. (11466)
- Свидетелство на име Трго Сенат, Струга. (11467)
- Свидетелство на име Бајрамоски Ермон, Струга. (11468)
- Свидетелство на име Катланоски Исмаил, Струга. (11469)
- Свидетелство на име Далипоска Лелја, Струга. (11470)
- Свидетелство на име Реџепоски Амир, Струга. (11472)
- Свидетелство на име Челоски Рамадан, Струга. (11473)
- Свидетелство на име Мустафоски Зулфер, Струга. (11474)
- Свидетелство на име Сулоски Агрун, Струга. (11476)
- Свидетелство на име Исламоски Минур, Струга. (11478)



- Свидетелство на име Горенска Цеља, Струга. (11479)  
Свидетелство на име Кариманоски Агим, Струга. (11481)
- Свидетелство на име Шерифоски Веладин, Струга. (11482)
- Свидетелство на име Казимоски Харун, Струга. (11483)
- Свидетелство на име Веселоски Фарук, Струга. (11485)
- Свидетелство на име Алиески Аџија, Струга. (11486)
- Свидетелство на име Салкоски Кујтим, Струга. (11487)
- Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Шаќири Азем, ул. "Трст" бр. 26, Куманово. (11488)
- Свидетелство на име Ибраими Фатмир, Куманово. (11489)
- Свидетелство на име Менсуре Фејзулаи, с. Опае, Куманово. (11491)
- Свидетелство на име Кумрије Есати, ул."31" бр. 6, нас. Сингелиќ, Скопје. (11492)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Сандев Трајан, ул. "Септемвриска" бр. 5, Св. Николе. (11496)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Фератоска Севџие, с. Дебреште, Прилеп. (11503)
- Свидетелство од 7-мо одделение на име Топалоски Сеат, с. Дебреште, Прилеп. (11504)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Ујгуноски Миле, с. Боротино, Прилеп. (11505)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Саки Ибраимоски, Прилеп. (11506)
- Свидетелство од 6-то одделение на име Мирче Ристески, Прилеп. (11507)
- Свидетелство од 8 одделение на име Цеврије Камбери, Струга. (11515)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Цветан Димов" Скопје на име Хоџиќ Медина, Скопје. (11516)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Хазис Имери, Тетово. (11521)
- Диплома на име Димевска Тања, Штип. (10824)
- Диплома на име Ристовски Томислав, Тетово. (11103)
- Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" на име Јовева Габриела, ул. "К. Рогужаров" бр. 8, Велес. (11361)
- Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Христовски Војо, Скопје. (11399)
- Диплома на име Димоски Сашо, Гостивар. (11412)
- Диплома издадена од ДСГУ "Здравко Цветковски" Скопје на име Шахини Шпенди, Гостивар. (11444)
- Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Тони Николовски, Скопје. (11445)
- Диплома на име Ефремова Соња, ул. "Бел Камен" бр. 33, Штип. (11498)
- Диплома на име Гргеска Анета, Тетово. (11520)
- Здравствена книшка на име Јорданова Родна, Велес. (10827)
- Здравствена книшка на име Исмајлоска Феријан, с. Житоше, Крушево. (10828)
- Здравствена книшка на име Василев Страхил, Пробиштип. (10833)
- Здравствена книшка на име Илијовски Владимир, Битола. (10836)
- Здравствена книшка на име Јовановска Милица, Битола. (10837)
- Здравствена книшка на име Видак Зоран, Битола. (11115)
- Здравствена книшка на име Костадин Костадиновски, Битола. (11116)
- Здравствена книшка на име Тоше Тодоровски, Пробиштип. (11267)
- Здравствена книшка на име Марјан Тасевски, Пробиштип. (11268)
- Здравствена книшка на име Стефанов Радован, Пробиштип. (11269)
- Здравствена книшка на име Божинов Тони, Радовиш. (11270)
- Здравствена книшка на име Бајрамовски Мустафа, Велес. (11272)
- Здравствена книшка на име Бајрамовска Сеиде, Велес. (11273)
- Здравствена книшка на име Елмазоски Резџан, Крушево. (11274)
- Здравствена книшка на име Мемедовски Рифат, Битола. (11277)
- Здравствена книшка на име Зенели Ракибе, Битола. (11278)
- Здравствена книшка на име Додевски Милчо, ул. "А. Емин" бр. 443, Охрид. (11279)
- Здравствена книшка на име Давидов Ертан, ул. "Козјак" бр. 16, Битола. (11280)
- Здравствена книшка на име Милевска Лила, Битола. (11281)
- Здравствена книшка на име Анчевска Загорка, Пробиштип. (11349)
- Здравствена книшка на име Јованов Зоран, ул. "Белградска" бр. 14, Штип. (11351)
- Здравствена книшка на име Неџиповски Зекир, ул. "Скопски пат" бр. 27, Велес. (11354)
- Здравствена книшка на име Кадриев Фуат, с. Сливник, Велес. (11355)
- Здравствена книшка на име Кадриева Фарије, с. Сливник, Велес. (11356)
- Здравствена книшка на име Кадриев Бајрам, с. Сливник, Велес. (11357)
- Здравствена книшка на име Кадриева Кадрие, Велес. (11358)
- Здравствена книшка бр. 37115245501 на име Трпков Зоран, ул. "Б. Горев" бр. 31/4, Велес. (11359)
- Здравствена книшка на име Бузлаков Дарко, Велес. (11360)
- Здравствена книшка на име Арсова Елица, ул. "К. Рогужаров" бр. 12, Велес. (11362)
- Здравствена книшка бр. 85391 на име Исламоски Нафи, с. Норово, Крушево. (11363)
- Здравствена книшка на име Мирчевска Цветанка, Велес. (11502)
- Здравствена книшка на име Ортаковска Анита, Битола. (11514)
- Ученичка книшка на име Петреска Лилјана, Прилеп. (11114)
- Уверение издадено од Педагошки факултет на име Стоименов Лазе, ул. "Р. Ковачев" бр.19, Гевгелија. (11108)
- Лична карта на име Јакимовска Сања, Крива Паланка. (10821)
- Лична карта на име Стаиќ Жанета, ул. "Кукуш" бр. 23, Штип. (11350)
- Лична карта на име Комиџоски Стојче, с. Кривогаштани, Прилеп. (11527)
- Даночна картичка бр. 4030000398854 издадена од Управа за приходи на име "ЛИНА 2000" ДООЕЛ, Скопје. (11010)
- Даночна картичка бр.4030992276330 издадена од Управа за приходи Скопје на име Јоан ДОО,Скопје. 11060
- Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Гајдаџиев Никола, Гевгелија. (11146)
- Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Селвија Реџепоска, ул."И. Паликуќа" бр.12, Кичево. (11150)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Горачински Сашко, ул. "Борис Крајгер" бр. 20/12, Штип. (11292)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Буковски Владимир, ул. "Т. Јанев" бр. 75, Велес. (11386)

Дипломатска карта бр. 2373/2001 издадена од Министерство за внатрешни работи - Скопје на име Карл Снеллман, Финска, Скопје. (11394)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност на име Универзал - Мирковски Маријан, Скопје. (11338)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/81

#### I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Горива за моторни возила, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, регистрирани за дејноста во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

#### II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени, поединечни за наведените средства, франко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно исказан ДДВ.

3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно стандардите во Република Македонија и меѓународните стандарди за наведените видови на средства од Прилог бр. 1 на овој повик (сертификати за квалитет од надлежна институција за контрола на квалитетот на производите).

4. Начин и услови на плаќање.

5. Рок на снабдување на крајните корисници на територија на Република Македонија, од пријавување на потребите (побарување) до испорачување на средствата.

6. Рок на употреба и

7. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (расположиви технички и стручни капацитети и опрема потребни за реализирање на набавката, список на главни испораки во досегашниот период),

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејноста,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа:

- техничка способност на понудувачот и квалитет на средствата	50 бода,
- цена	40 бода,
- начин на плаќање	5 бода,
- рок на испорака	5 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-64/81, во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III, треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, преку пошта, со предавање во архива на набавувачот или со предавање на Комисијата на лице место на јавното отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 09.05.2002 година во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/28 21 70.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/240 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. Предмет на јавната набавка

Печатење на топографски карти со технички карактеристики дадено во Список бр. 1.

Списокот бр. 1 може да се добие на ден 26.04.2002 година, во Министерството за одбрана соба 703 во 12,00 часот. Бараниот производ мора во целост да ги исполнува условите кои ги бара набавувачот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

Нема можност за поделба на набавката.

Постапката за отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

#### II. Содржина на понудата

- цена поединечна и вкупна со пресметан Данок на додадена вредност,

- начин и услови на плаќање,

- рок на изработка и испорака.

### III. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација во оригинален примерок или копија заверена од нотар:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

3. Доказ за техничка способност (список на главни испораки на топографски карти во последните три години, опис на техничките постројки со кои ќе се врши печатење, посочување на технички лица задолжени за изработка и контрола),

4. Извод од регистрација на дејноста,

5. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

6. Доказ, извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

### IV. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена	30%
- квалитет на изработена топографска карта	40%
- начин и услови за плаќање	5%
- рок на испорака	10%
- техничко-технолошки можности	15%

### V. Доставување на понудата

Понудите се доставуваат до Министерството за одбрана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки - пречистен текст најдоцна до 10.05.2002 година или со предавање на понудите на комисијата на лице место на денот на јавното отворање.

Со понудата се доставува еден примерок од изработената карта.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат земени во предвид за разгледувањето.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15.05.2002 година во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Претставниците на понудувачите се должни на јавното отворање на Комисијата да и предадат писмено овластување.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/282-289 и 282-167

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/144

1. Предмет на јавниот повик е набавка на:

1.1. Чевли војнички плитки црни.....7.000 чифта;

1.2. Чевли готварски бели.....1.000 чифта;

1.3. Влечки пластични.....4.000 чифта и

1.4. Патики спортски, платнено гумени...4.000 чифта.

Квалитетот на бараните средства е според Списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана, соба бр. 702, од 11,00 - 13,00 часот секој работен ден.

Понудувачите можат да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на ова јавно барање.

Испораката на бараните производи е франко купувач ВП 2990 Скопје во рок од 30 дена од склучувањето на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,

- цена, со данок на додадена вредност,

- рок на испорака и

- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- цена.....40 поени,

- квалитет.....40 поени,

- рок на испорака.....10 поени,

- рок на плаќање.....10 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- извод од регистрација на дејноста, усогласена според Законот за трговски друштва;

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не биде постара од 6 (шест) месеци.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите, треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, со почеток во 10,00 часот, шеснаесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на Р.Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен, јавното отворање ќе се изврши првиот нареден работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата, или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на рокот на јавниот повик нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/42 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: леб, бурек, еклери и крофни по Список бр. 1.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки-пречистен текст.

5. Бараните производи од списокот бр. 1 во целост треба да ги исполнуваат условите предвидени во Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста ("Службен лист на СФРЈ" бр. 53/83 и 57/88), како и важечката рецептура дадена во списокот бр. 1, кој може да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 710, во времето од 11,00 до 13,00 часот секој работен ден.

Испораката на бараните производи е sukcesивна по барање на крајните корисници во гарнизон Скопје.

Можност за поделба на набавката по вид на производ.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената,

- начин на плаќање,

- рок на испорака.

#### III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар не постари од шест месеци и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи,

- капацитет на дневно производство по видови на производи и стручен кадар со кој располага,

- гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 10% од вкупната вредност на набавката, согласно член 58 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- техничко технолошки можности за производство-испорака и квалитет	50 бодови,
- цена	35 бодови,
- начин и услови на плаќање	10 бодови,
- рок на испорака	5 бодови.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки-пречистен текст и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 07.05.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 09.05.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/236

#### 1. Предмет на јавното барање:

- Набавка на хигиенски потрошен материјал и ситен инвентар за лична и колективна хигиена по Список бр. 1.

Бараните производи да бидат со квалитет и количина дадени во списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба 702.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање.

Испораката на бараните производи е франко купувач, sukcesивно по диспозиција на купувачот.

Со понудата да се достават мостри-примероци од понудените производи, освен за точка 3, 6, 7, 30 и 39 од списокот бр. 1.

#### 2. Во понудата да бидат дадени:

предмет на понудата,
- цена, со пресметан данок на додадена вредност,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање,
- производител.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет	40 поени,
- висина на цената	40 поени,
- рок и начин на плаќање	10 поени,
- рок на испорака	10 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- извод од регистрација на дејноста;  
 - документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган;  
 - документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар. Документот-извод од регистрација на дејноста мора да биде усогласена според Законот за трговските друштва.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/206

1. Предмет на јавното барање:

- Казан парни од 300 литри.....4 парчиња,
- Електрична триетажна печењара.....2 парчиња,
- Машина за миење на садови.....2 парчиња,
- Машина кујнска универзална.....1 парче,
- Послужавници - АБЦ.....3.000 парчиња,

- Фрижидер од 170 литри.....10 парчиња,
- Замрзнувач од 300 литри.....10 парчиња.

Бараните производи да бидат со квалитет даден во списокот број 1 кој може да се подигне секој работен ден во МО во соба број 702 во време од 11,00 до 13,00 часот.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање.

Набавката на бараните производи од списокот е со можност за поделба на количината.

Испораката на бараните производи е франко купувач во рок од 40 дена од склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,  
 - цена, со пресметан данок на додадена вредност и без царина,

- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање,
- гаранција,
- производител.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет.....30 поени,
- висина на цената.....40 поени,
- рок и начин на плаќање.....10 поени,
- рок на испорака.....10 поени,
- гаранција.....10 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- извод од регистрација на дејноста,

- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар. Документот извод од регистрацијата на дејноста мора да биде усогласен според Законот за трговските друштва.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или преку архивата или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/239 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Предмет на јавната набавка:

- Набавка на канцелариски потрошен материјал наведен во Список бр. 1.

Списокот бр. 1 може да се добие секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 708.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

За средствата од Списокот бр. 1 глава I, III и IV нема можност за поделба на набавката. Понудувачите за овие средства треба да дадат понуда за сите ставки во наведените глави.

Испораката на средствата е во рок од 15 дена од склучувањето на договорот.

Постапката за отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

2. Содржина на понудата:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена поединечна во денари со пресметан ДДВ,
- рок и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител на понудените средства.

3. Придружна документација:

Со понудата, понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација во оригинален примерок или копија заверена од нотар:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- извод од регистрација на дејноста,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ, извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Документите под став 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| - цена                      | 45 % |
| - квалитет                  | 35 % |
| - начин и услови на плаќање | 5 %  |
| - рок на испорака           | 15 % |

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува до Министерството за одбрана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки-пречистен текст најдоцна до 10.05.2002 година или со предавање на понудите на комисијата на лице место на денот на јавното отворање.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат земени во предвид за разгледувањето.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 14.05.2002 година, со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Претставниците на понудувачите се должни на јавното отворање на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/282-289 и 282-167.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда, објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002 ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ МАСИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СУДОВИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ПОДРАЧНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 4/2002 е Министерството за правда на Република Македонија, со седиште на ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на набавката е за потребите на судовите, на Министерството за правда и на подрачните одделенија на Министерството за правда да се набават според описот и спецификацијата која ќе се подигне во Министерството за правда и тоа: 240 работни маси (на хаптери), 240 агловни работни маси (на хаптери), 240 компјутерски маси (на хаптери) и 240 касети со фиоки (со тркалца и патент брава).

НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на сите делови кои се предмет на набавката да се изврши франко секој корисник (во 30 поголеми градови во Република Македонија).

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација содржи детални шеми на предметот на набавката.

2. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за правда, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, во Скопје, просторија кај Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12.00 до 14.00 часот во времетраењето на отворениот повик.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Назив и адреса на понудувачот;
- поединечна и вкупна цена на понудата изразена во денари во која се вклучени сите давачки (монтажа или инсталирање во 30 поголеми градови во Република Македонија);

- начин, услови и рок на плаќање;
- рок на испорака и монтажа;
- референтна листа;
- услови на гаранција.

#### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да ја достави понудата во согласност со одредбите на Законот, специфицирани во тендерската документација.

#### V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена.....30;
- квалитет.....30;
- рок на испорака.....20;
- начин на плаќање.....10; и
- гарантните услови.....10.

#### VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Отворениот повик трае до 10.05.2002 (петок) до 12.00 часот.
2. Понудите, се доставуваат најдоцна до 10.05.2002 година (петок) во 12.00 часот, преку архивата на Министерството за правда.
3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 10.05.2002 година (петок) во 12.00 часот во просториите на Министерството за правда, ул. „Димитрије Чуповски“ бр. 9 (сала за состаноци на 5. кат), во присуство на овластени претставници на понудувачите.
4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, кои нема да бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат докази за финансиска и техничка способност, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 11/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул. “50-та Дивизија“ бр. 6.

#### 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- 2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Ораовица-Здравствен дом - Радовиш.
- 2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Радање-Медицински центар - Штип.
- 2.3. Изградба на нова амбуланта во с. Граешница-Медицински центар - Битола.
- 2.4. Изградба на нова амбуланта во с. Старо Нагоричане-Медицински центар - Куманово.
- 2.5. Изградба на нова амбуланта во с. Средно Коњаре-Здравствен дом - Скопје.
3. Набавката е делива.
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### 5. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
- 5.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерската документација како и вкупната цена со сите давачки.

- 5.3. Рок на извршување на работите.
- 5.4. Начин на плаќање.
- 5.5. Фактор за непредвидени работи.

#### 6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

- 6.1. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.
- 6.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.
- 6.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

6.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

6.5. Список на главни испораки и изведување на градежни работи во областа на здравството.

6.6. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

6.7. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

6.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

6.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договор.

6.10. Сите документи да бидат доставени во оригинал или во копија заверени од нотар.

#### 7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траењето на повикот.

7.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповратен надомест на:

- Трезорска сметка - 10000000063095,
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119,
- Приходна шифра - 723819-12,
- ЕДБ - 4030990253804,
- Депонент на: Народна банка на РМ.

Покрај доказот за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигање на истата.

#### 8. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на изведба,
- гаранција,
- начин на плаќање.

## 9. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

9.1. Целокупната документација се доставува на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

9.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно заклучно до 09.05.2002 година кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се одржи на 10.05.2002 година во просториите на Министерството за здравство во 12,00 часот, во присуство на понудувачите.

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.

9.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПИЛОТ (РАБОТНИ) ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-63/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на

1.2.1 пилот (работни) одела кол.....5653 парчиња.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

1.6. Тендерската документација може да се подигне од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 7, секој работен ден од 11-13 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, Македонска банка, корисник АД ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за Отворен повик бр. 01-63/2002.

1.7. Информација на телефон: 02/149-158.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на опремата.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и фиксната вкупна вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно исказан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено дефиниран.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката - дозволена е делумна понуда, но најмалку 50% од бараната количина.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.5. Потврдата од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.7. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

3.7.1. Референтна листа на производителот за испораки на ваков вид опрема во последните 3 години.

3.7.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема од производителот или од независна контролна кука.

3.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.9. Целокупната документација треба да е оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 40 поени,

4.2. Квалитет - 30 поени,

4.3. Начин на плаќање - 20 поени,

4.4. Рок на испорака - 10 поени.

#### 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање

5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да достави и еден урнек од понудената опрема.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место на тендерот.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.05.2002 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

#### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки



Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"- Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-90/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА ЗА ПРЕКИНУВАЧИ И  
ТРАНСФОРМАТОРИ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-90/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

1.2.1. Масло за прекинувачи 35 и 110 кV.....40.000 лит. (2 цистерни x 10 т + буриња)

1.2.2. Масло за трансформатори 35 и 110 кV..... 32.000 лит. (2 цистерни x 10 т + буриња)

со следните карактеристики:

Карактеристики на маслото	Стандард	Дозволени вредности	
		масло за прекинувачи 35 и 110 кV	масло за трансформатори 35 и 110 кV
1. Изглед и боја	IEC 296	бистро, без честички	бистро, без честички
2. Густина (kg/m <sup>3</sup> ) 20°C	ISO 3675	под 0,895	под 0,890
3. Седимент и талог (% по маса)	IEC 422	под 0,02	под 0,02
4. Точка на палење (°C)	ISO 2719	над 95	над 140
5. Точка на течење (°C)	ISO 3016	под -60	под -45
6. Кинематска вискозност (mm <sup>2</sup> /s) на 20°C на -15°C на -40°C	ISO 3104	6 под 3,5 под 150	под 40 под 800
7. Меѓуповршински напон (mN/m)	ISO 6295	над 40	над 40
8. Корозивен сулфур	ISO 5662	некородирано	некородирано
9. Неутрализационен број (mg KOH/g)	IEC 296	под 0,03	под 0,03
10. Содржина на вода (mg/kg)	IEC 733	под 40	40
11. Пробоен напон при испорака (kV)	IEC 156	над 30	50
12. Тангенс на аголот на загуби на 90°C	IEC 247	под 0,005	под 0,005
13. Ел. спец. отпорност на 90°C (GΩm)	IEC 247	60	60
14. Оксидациона стабилност за инхибирани масла со антиоксиданс 0,3% по маса индукционен период (h)	IEC 474 IEC 1125	над 120 над 220	над 220

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата дадени во предметот на набавката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по литар (во буре и цистерна) и вкупната вредност на секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет ДДП Скопје, изразена во ЕУР, со посебно исказан ДДВ.

Напоменуваме дека цистерните треба да бидат метални, преносни, кои ќе останат во сопственост на ЕСМ.

2.4. Понудата не мора да го опфати целокупниот обем на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по позиција.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/1998), а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 25 од Законот:

- список на главни испораки на маслата (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, количини и примачи;

- технички карактеристики на маслата, кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење.....40 поени;
- технички квалитети..... 30 поени;
- начин на плаќање.....20 поени;
- рок на испорака..... 10 поени.

#### 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.05.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

#### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-95/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС35/10KV „ГРАДСКА“ -СТРУГА (ЕЛЕКТРИЧЕН ДЕЛ)**

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница „Електродистрибуција“ Струга и при АД „Електростопанство на Македонија“.

Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 35/10 kV „Градска“ - Струга (електричен дел) според Главен проект.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки, („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 149-115, а за техничкиот дел на 149-675.

##### 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД „ЕСМ“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, (стара зграда), соба 3, од 8 до 10 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 3.000,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, корисник АД „ЕСМ“ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Македонска банка, со назнака за Барање бр. 01-95/02.

##### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупна вредност на сите позиции кои ќе се пополнат во главниот проект на паритет ДДП Подружница „Електродистрибуција“ Струга изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

##### 4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа за изведени работи во последните 3 (три) години.

4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот на евентуални подизведувачи.

4.7. Понудувачот е должен да достави список на механизација со која располага и техничка екипираност на фирмата од стручен аспект.

4.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.9. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН.

4.10. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење	40 бодови,
- квалитет	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

## 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 13.05.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Врз основа на член 11 и 44 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-96/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10KV „ГРАДСКА“ - СТРУГА (ГРАДЕЖЕН ДЕЛ)

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница „Електродистрибуција“ Струга и при А.Д. „Електростопанство на Македонија“.

Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 35/10 kV „Градска“ - Струга (градежен дел) според спецификација.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки, („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 149-178, а за техничкиот дел на 149-034.

### 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, (стара зграда), соба 7, од 8 до 10 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 1.500,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, корисник А.Д. „ЕСМ“ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Македонска банка, со назнака за Барање бр. 01-96/02.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите единечни и вкупна цена за секоја позиција од предметот на работите како и вкупна вредност на сите позиции кои ќе се пополнат во предметот на паритет ДДП Подружница „Електродистрибуција“ Струга изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на завршување на градежните работи.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

Комисија за јавни набавки

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

#### 4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа за изведени работи во последните 3 (три) години.

4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот на евентуални подизведувачи.

4.7. Понудувачот е должен да достави список на механизација со која располага и техничка екипираност на фирмата од стручен аспект.

4.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.9. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење 40 бодови,
- квалитет 30 бодови,
- начин на плаќање 20 бодови,
- рок на изработка на објектот 10 бодови.

#### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 14.05.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-98/2002

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-98/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: хемикалии дадени во прегледот во точка 2.1.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

##### 2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Обем и распределба на набавката по подружници:

Ред бр.	БАРАНИ ПРОИЗВОДИ	РЕК Битола	РЕК Осломеј	Енергетика	ТЕЦ Неготино	Вкупно
1.	Солна киселина 33% во цистерни (во т)		120	630		750
1.1.	Солна киселина 33% во балони (во т)		30			30
2.	Натриум хидроксид-лужина 42-45% (т)	300	100	180	200	780
3.	Фери хлорид во цистерна (т)	35				35
3.1.	Фери хлорид во балони (т)		40			40
4.	Алуминиум сулфат (т)		60			60
5.	Амонијак 27% (кг.)	25000		2900	16000	43900
6.	Хидразин хидрат 24%(кг)			2700		2700

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предметната набавка е најмногу една година, односно, до целосно исполнување, во зависност од тоа кој услов побрзо ќе се исполни, sukcesивно со рок од два дена од поединечна порачка и по диспозиција на набавувачот.

2.3. Контакт телефони: 149-155.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот како и производителот на понудените производи.

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набавката или само дел од позициите на набавката (дозволена е делумна понуда но не и во рамките на една од позициите).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од обемот на набавката, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН ако набавката е од странство).

3.4. Единечните цени да се дадат на паритет ДДП магацин на набавувачот, истоварено - преточено според распоредот даден во точка 2 од овој повик, со сите неопходни трошоци и со посебно искажан данок на додадена вредност на вкупната понуда и изразени во денари. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија (член 21 од ЗЈН).

3.7. Во понудата да стои дека се прифаќа рокот на извршување на поединечна порачка (од точка 2.2.) направена од страна на набавувачот.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН - пречистен текст, („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од ре- номиирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува, доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ, член 58 од ЗЈН).

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

4.5.1. Список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количините, датумите и примачите.

4.5.2. Технички карактеристики (спецификации) за производите што ги нуди со кои го потврдува квалитетот и стандардот на производите како и производителот - потеклото на понудените производи.

4.5.3. Дозвола од Министерството за здравство за промет со отрови.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на набавката	70 бодови,
5.2. Начин и услови на плаќање	30 бодови.

### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 16.05.2002 год., во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002-пречистен текст), Народна банка на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/4-2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХАРДВЕР  
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ  
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје, Комплекс банки бб.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

**II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА**

Предмет на јавното барање е прибирање понуди за набавка на:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Brand name PC desktops                | количина 27   |
| 2. Brand Name Notebooks                  | количина 2    |
| 3. Ласерски печатари и скенер            | количина 16+4 |
| 4. Brand Name Passbook печатари          | количина 5    |
| 5. Brand Name DAT Autoloader             | количина 1    |
| 6. Brand Name POS (point of sale) систем | количина 1    |
| 7. Rack                                  | количина 1    |
| 8. LAN Switch компоненти.                |               |

Понудата е деллива по точки. Опремата да биде фабрички склопена, а прво отворање на опремата и нејзина инсталација да биде во просториите на Народна банка на Република Македонија.

Напомена: Набавувачот нуди тендерска документација која може да се подигне во Народна банка на Република Македонија први кат, соба бр. 6, тел. ++ 02 108-226.

**III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

1. Во понудата да бидат дадени:
- името, адресата и седиштето на понудувачот,
  - цена со сите даноци и давачки изразена во бруто износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други издатоци и трошоци,
  - цената да биде изразена во денари,
  - начинот на плаќање, согласно ЗЈН член 59,
  - рок на испорака.

**IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - квалитет         | 350 бода; |
| - висина на цената | 300 бода; |
| - поддршка         | 100 бода; |
| - референтна листа | 50 бода;  |
| - сервис           | 50 бода;  |
| - гаранција        | 50 бода;  |
| - рок на испорака  | 50 бода;  |
| - начин на плаќање | 50 бода.  |

**V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- а - Извод од регистрација на дејности;
- б - Документ за бонитет-позитивен;
- в - Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- г - Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;

д - Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките в, г, д, несмеат да бидат постари од шест месеци.

Документите треба да бидат оригинални или заверени кај нотар.

**VI. РОКОВИ**

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 9.5.2002 год. (четврток) до 10.00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија.

2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН може да се достави на адреса: Народна банка на Република Македонија, Комплекс банки бб - Скопје, по пошта, или да се предаде во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 9.5.2002 година. Понудите кои ќе пристигнат или бидат доставени по истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 9.5.2002 година во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, Комплекс банки бб - Скопје (VIII кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознаката „не отворај“ и број на овој отворен повик.

Понудувачот може да поднесе само една понуда/варијанта.

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Повикот може да се види и на [www.nbrm.gov.mk](http://www.nbrm.gov.mk).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Кавадарци - Локална самоуправа, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Набавувач:

- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Кавадарци.

#### 1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно занаетчиски работи на:  
- реконструкција на застарена градска водоводна мрежа.

#### 1.3. Вид и количина:

Дадена во тендерската документација.

#### 1.4. Посебни услови

1.4.1. Изјава за можноста за меѓуфинансирање во висина од најмалку 150.000 ЕУР во денарска противвредност, потребни за одржување на динамиката на градба до исплата на завршните работи.

1.4.2. Период за изградба од 01.05.2002 година до 15.12.2002 година.

#### 1.4.3. Динамика на плаќање.

Плаќањето ќе се реализира со месечна отплата со средства од месниот самопридонес за периодот од 01.06.2002 година до 30.06.2003 година.

Општината како инвеститор по склучување на договор со изведувачот на првата наредна седница на Советот на општина Кавадарци ќе донесе Одлука со која сите средства кои се собрани по основ на месен самопридонес ќе се уплаќаат на сметка на изведувачот и тоа во полн износ од месечниот прилив.

#### 1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- цена	60 бода,
- рок на извршување на работите	6 бода,
- техничка способност-референци	8 бода,
- кадровска структура	6 бода,
- техничка опременост	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

1.6. Рок на доставување на понудите е до 23.04.2002 година.

1.7. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот на прифаќањето на понудата.

1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во архивата на општина Кавадарци- Локална самоуправа, соба број 33 секој работен ден.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 6.000,00 денари, на жиро сметка број 300040000011868, даночен број 4011998110781 депонент на Комерцијална банка АД Скопје Подружница Кавадарци.

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

#### 3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин:

- Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен агол стои ознаката "не отворај", се приложуваат два затворени и запечатени плика.

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи назнака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација".

#### 3.2. Во пликот "понуда" да се приложи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот;  
- Единечни цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена;  
- Референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години;  
- Техничка опременост - опис на технички постројки и машини со кои располага;  
- Кадровска структура - посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите;

- Начин на плаќање;

- Рок за извршување на работите.

#### 3.3. Во пликот "документација" да се приложи:

- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет од Централниот регистар;  
- Изјава дека понудувачот не под стечај, издадена од суд.

### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку поштата на адреса ул. "Маршал Тито" бб, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според пропозициите на набавката со прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 24.04.2002 во 12 часот во просториите на општина Кавадарци - Локална самоуправа.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107, со лицето Драгослав Симоновиќ.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на КПУ Затвор - Скопје, со отворено одделение во Крива Паланка, објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

#### **1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач е КПУ Затвор - Скопје со отворено одделение во Крива Паланка со седиште во населбата Шуто Оризари бб, - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е санација на притворски простории. Тендерската документација може да се подигне во архивата на затворот по цена од 1.000,00 денари уплатени на благајната на затворот.

1.3. Повикот е јавен, отворен, анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

#### **2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за секоја ставка, како и вкупна цена со посебно искажан ДДВ, рок за извршување на работите, начин на плаќање, рок на важност на понудата и гаранција за квалитетот на извршените работи.

2.3. Карактеристиките на материјалите што се вградуваат треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 46 од Законот за јавни набавки):

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (согласно член 26 од Законот - потребен е извод од судска евиденција).

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### **4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- цена .....	60 поени,
- квалитет .....	10 поени,
- рок на извршување .....	10 поени,
- техничка и кадровска опременост .....	10 поени,
- начин на плаќање .....	10 поени.

#### **5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

5.1. Рок на доставување на понудите - 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават како што е наведено во член 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во архивата на Затворот - Скопје или по пошта на адреса: населба Шуто Оризари бб. - Скопје.

5.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 15.05.2002 година (среда) во 12,00 часот во просториите на Затворот - Скопје во присуство на овластени претставници на понудувачите.

#### **6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и кои нема да бидат изработени според тендерската документација и согласно отворениот повик за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации на телефон: 650-546 и 650-547.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки при ЕЛС - Општина Кичево, објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА "ПОДВАРОШ" ВО КИЧЕВО**

#### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач по Отворениот повик е Органот за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево со седиште на ул. "Борис Кидрич" бр. 1 во Кичево.

2. Повикот е отворен и анонимен.

#### **II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА**

1. Предмет на Отворениот повик е прибирање на понуди за изградба на фекална канализација во населба "ПОДВАРОШ" во Кичево.

НАПОМЕНА: Набавувачот нуди тендерска документација која може да се подигне секој работен ден во просториите на ЕЛС - Кичево - Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево, соба бр. 26, од 7:30 до 15:30 часот и за истата се плаќа надоместок од 500,00 денари.

#### **III. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно следниот критериум:

- Цена	60 бода;
- Референтна листа	10 бода;
- Начин на плаќање	10 бода;
- Техничка и кадровска опременост	10 бода;
- Рок на извршување на работите	10 бода.



**IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

- Име, адреса и седиште на понудувачот.
- Вредност на понудата изразена во денари, во која се вклучени сите даноци и давачки.
- Референтна листа.
- Начин на плаќање.
- Рок на извршување на работите.
- Гаранции.
- Сертификат од надлежна институција за квалитет на цевки и елементи за типски шахти.
- Посочување на вклучени технички лица.

**V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со понудата, понудувачот задолжително да ја достави следната придружна документација:

- а) Извод од регистрација на дејноста;
- б) Документ за бонитет - позитивен, од Централниот регистар;
- в) Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- г) Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност;
- д) Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките в, г и д не смеат да бидат постари од 6 месеци и да бидат во оригинал или заверени од нотар.

**VI. РОКОВИ**

1. Крајниот рок на доставување на понудите е 07.05.2002 година, во архивата на ЕЛС општина Кичево.

2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН може да се достави на адреса: ЕЛС - општина Кичево - Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево, ул. "Борис Кидрич" бр. 1, Кичево, најдоцна до 10.05.2002 година до 12 часот. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.05.2002 година во 12 часот, во кабинетот на градоначалникот на општина Кичево.

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој на левиот горен агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик. Секој понудувач може да поднесе само 1 (една) понуда.

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште 2 (два) затворени плика. Едниот плик ја содржи ознаката "понуда", а другиот ознаката "документација" и точната адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање треба да достават писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2002****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 10/2002 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

Универзална машина за обележување на патишта со следните карактеристики:

- Хидростатски погон со континуирана промена на брзината.
- Брзински сегменти за работа и возење.
- Обележување со боја, со можност за обележување со пластика и термопластика.
- Автоматско подесување на ширината на линијата.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи единечна цена и вкупна цена на набавката.

2.3. Вкупната и единечната цена да биде изразена во евра (ЕУР).

2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на машината вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

Во цената да биде пресметан и ДДВ.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи потеклото на машината што е предмет на набавката.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копии заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- Каталогизи со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;

- Понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.9. Гаранција за квалитетот на производот.

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

#### 4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот .....40 поени,
- Цена .....40 поени,
- Начин на плаќање .....10 поени,
- Рок на испорака .....10 поени.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 08.05.2002 година (среда) во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21 од 27.03.2002 година), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 11/2002 е ЈП "Македонијапат" - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

#### 1.2. Предмет на набавката е:

Набавка на материјали за изведба на хоризонтална сигнализација:

- Боја .....70 Т.
- Разредувач .....7 Т.
- Перла .....22 Т.

1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен повик треба да го задоволува стандардот MKS Z.S2.240.

1.4. Материјалот да биде испорачан sukcesивно во текот на 2002 година со динамика која ќе биде дефинирана со договорот.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка "Т" (тони) испорачан материјал до секција "Прилеп" во ЈП "Македонијапат".

2.4. Вкупната единечна цена за бојата да биде изразена во денари.

2.5. Во вкупната единечна, понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

Во цената да биде пресметан и ДДВ.

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

Согласно Законот за јавни набавки (пречистен текст), набавката може да се подели на делови.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од надлежна институција во Република Македонија.

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту на еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

#### 4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Тендерска документација да се подигне во просториите на ЈП “Македонијапат“ - Скопје, ул. “Даме Груев“ бр. 14.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот .....40 поени,
- Цена .....40 поени,
- Начин на плаќање .....10 поени,
- Рок на испорака .....10 поени.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 07.05.2002 година (вторник) во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработен според барањата од отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02 година), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002, дополнет и пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-Скопје, објавува

### **ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-2192/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

#### I. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Набавувач на јавниот повик е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-Скопје, ул. “12 Ударна бригада“ бб, Скопје.

2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 02-2192/2 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни

носител на изведба на следните видови работи за потребите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2002 година:

а) извршување на градежно занаетчиски работи (градба, доградба, поправка и адаптација на санитарни чворови, одвод, довод, плочки, поправка на кровови и кровни конструкции, варосување и други работи во доменот на градежно занаетчиските и ентериерски работи);

б) извршување на инсталатерско-електричарски работи (реконструкција на стари инсталации, поставување на нови инсталациони мрежи, набавка и монтажа на расветни тела).

3. Постапката на повикот се спроведува согласно член 35 од Законот за јавни набавки.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката.

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со годишниот план и Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2002 година.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 38 од Законот за јавни набавки.

#### III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката;
- документ дека не е во стечај или ликвидација (не постар од шест месеци);
- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;
- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста.

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за видот на работата од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака “не отворај“, бројот на јавниот повик и по-

зиција за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул. "12 Ударна бригада" бб, Скопје.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/11/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

#### 1. ОПШИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

##### 1.2. Предмет на набавката:

Избор на понуда за изведба на проектот: Реконструкција на тротоарите на улиците "Мице Козар" и "Кеј 9-ти Септември" во Прилеп, во вкупна површина од 9.690 м<sup>2</sup> (4.308 м<sup>2</sup> + 5.382 м<sup>2</sup>).

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единични цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

#### 4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот,

4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар,

4.3. Техничко-технолошки бонитет,

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација,

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција),

4.6. Сертификат за квалитет на техничките карактеристики на материјалите предвидени во лицитационите документи.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	10 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

#### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 08.05.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 08.05.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА И ЕКОЛОШКА АКЦИОНА  
ПРОГРАМА (МЕАП)**

**ПРОЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
НА СТРУГА И ОХРИД ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА  
НА ИЗВЕДУВАЧИ**

Поканата за Претквалификација го следи Општиот оглас „General Procurement Notice“ за оваа програма, кој што е ажуриран во „Procurement Opportunities“ на интернет страницата на ЕБРД, на 25<sup>ти</sup> февруари 2002 година, како и „Procurement Opportunities“ на KfW, во 2001 година.

Врз основа на финансиската помош од СР Германија, што се реализира преку KfW - Германија, како и финансиски средства од заемот од страна на Европската банка за обнова и развој (Банките), работодавачот М.Ј.П. Проаква (Охрид и Струга, Р. Македонија) љубезно ги поканува сите заинтересирани градежни фирми кои ги поседуваат потребните квалификации да се пријават за: Претквалификација за „Проект за водоснабдување на Струга и Охрид“ - Проширување на системот за водоснабдување на Струга и Охрид вклучувајќи конструкција и набавка на цевки, прибор за цевки и материјали.

Делокругот на активностите предвидени со овој проект го вклучува, без строго ограничување, следново:

- Струшки регион
  - конструкција на РЕ цевовод во должина од 8 km и 1 km челичен цевовод, со дијаметар, во ранг од 250 mm до 400 mm, од постоечките каптажи кај Горна Белица и новата каптажа кај Вишни, вклучувајќи ги прекидните комори и придружните воздушни вентили и вентили за испирање, како и комплетирање на еден делумно изграден резервоар со капацитет од 2250 m<sup>3</sup> и конструкција на еден целосно нов резервоар со капацитет од 2250 m<sup>3</sup> кај Заграчани, вклучувајќи цевни конструкции и хлоринаторски постројки;
  - конструкција на нов цевовод од РЕ, во должина од 4 km, со дијаметар од 400 mm, од резервоарот кај Заграчани до градот Струга, вклучувајќи и прекидна комора со капацитет од 100 m<sup>3</sup>, како и придружни воздушни вентили и вентили за испирање;
  - конструкција на нов цевовод од РЕ во должина од 4,5 km, со дијаметар од 200 mm, од Заграчани до резервоарот кај Велешта, вклучувајќи и придружни воздушни вентили и вентили за испирање;
  - обнова на пумпната станица во Шум и конструкција на нов цевовод од пумпната станица во Шум до резервоарот кај Заграчани;
  - мерки за рехабилитација на дистрибутивната мрежа во градот Струга;
- Охридски регион
  - конструкција на нова каптажа кај Летница и замена на цевоводи во должина од 6 km, со дијаметри од 100 mm до 300 mm, од изворите до постоечкиот резервоар кај Студенчишта;
  - конструкција на два резервоари со капацитет од 1000 m<sup>3</sup>, вклучувајќи ги и придружните цевни конструкции и дистрибутивна мрежа;

- конструкција на нов цевовод од РЕ во должина од 2 km, со дијаметар од 300 mm, од резервоарот кај Студенчишта до средната зона;

- обнова на пумпната станица кај Студенчишта, вклучувајќи одредени модификации во цевните конструкции;

- мерки за рехабилитација на дистрибутивната мрежа во градот Охрид;

- набавка на (дополнителни) цевки со спојки. Понатаму, нив ќе ги преземе и ќе ги вгради работодавачот.

Избраниот изведувач ќе потпише два договори со М.Ј.П. Проаква, и тоа, за активностите во Охрид, и активностите во Струга, финансирано од страна на ЕБРД и KfW, соодветно. Времетраењето на договорите за специфицираните работи е 22 календарски месеци. Предвидено е, со активностите да се започне во Октомври 2002.

Претквалификацијата и тендерите за договорите за работа, кои се финансирани од страна на банките, се отворени за градежни претпријатија кои ги поседуваат потребните квалификации од сите земји.

Претквалификационите документи можат да се добијат на следнава адреса после уплатата на неповратни средства во висина на EUR 900,00 (девет стотини евра) на нерезидентната сметка на GKW Consult GmbH, Манхајм во Охридска банка А.Д. Охрид. BLZ 41000-620-16 (SVIFT BIC: ОХРИД МК 22). Бр. на сметка 708000-280-178.

Доколку се побара, документите ќе бидат веднаш испратени со брза пошта, меѓутоа нема да се прифати одговорноста во случај на губење на пратката или доцна испорака.

Документите за претквалификација треба да бидат уредно комплетирани и испратени на подолунаведената адреса, на или пред 07<sup>ми</sup> јуни 2002 година, до 12:00 часот по локално време.

Заинтересираните претпријатија дополнителни информации можат да добијат, како и да ги добијат претквалификационите документи на следнава адреса: г-дин. Р. Сампсон / г-ца Т. Коваческа GKW CONSULT GmbH во име на Проаква Кеј „8<sup>ми</sup> Ноември“ бб, 6630 Струга, Македонија. Тел: 00 389 46 784 320; Факс: 00 389 46 784 322; e-mail: gkw\_ohrid@yahoo.com.

**REPUBLIC OF MACEDONIA**

**MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION  
PROGRAMME ("MEAP")**

**STRUGA AND OHRID WATER SUPPLY PROJECT  
PREQUALIFICATION OF ELIGIBLE CONTRACTORS**

The Invitation for Prequalification follows the General Procurement Notice for this programme which was updated in Procurement Opportunities on the EBRD's Web Site on 25<sup>th</sup> February 2002, and in KfW's Procurement Opportunities in 2001.

Based on the defined financial assistance from Germany, which is realized through Kreditanstalt für Wiederaufbau - Germany and proceeds of the loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Banks), the Employer MJP Proaqua (Ohrid and Struga,

Macedonia) invites interested eligible Construction Companies to apply for Prequalification for the "Struga and Ohrid Water Supply Project" - Struga and Ohrid Water Supply System Extension including Construction and Procurement of Pipes, Fittings and Materials.

The Scope of Work for this Contract includes, but is not necessarily limited to, the following works:

- Struga Region
  - construction of the 8 km of PE and 1 km of steel pipeline ranging in diameter from 250 mm to 400 mm down from the existing spring captures at Gorna Belica and new spring capture at Visni, including break pressure tanks and associated air and scour valve chambers, plus the completion of one partially built 2250 m<sup>3</sup> reservoir, and the construction of one complete new 2250 m<sup>3</sup> reservoir at Zagracani, including pipe gallery and chlorine dosing facility;
  - construction of a new 4 km PE 400 mm diameter transmission main from Zagracani reservoir to Struga City, including a single 100 m<sup>3</sup> break pressure tank and associated air and scour valve chambers;
  - construction of 4.5 km of new 200 mm diameter PE transmission main from Zagracani to Velesta reservoir including associated air and scour valve chambers;
  - refurbishment of Sum pump station and construction of a new transmission main from Sum PS to Zagracani reservoir;
  - distribution network rehabilitation measures in Struga City;
- Ohrid Region
  - construction of a new spring structure at Letnica and replacement of approximately 6 km of pipeline varying in diameter from 100 mm to 300 mm from the springs to the existing reservoir at Studencista;
  - construction of two 1000 m<sup>3</sup> reservoirs, including associated pipe galleries and distribution pipework;
  - construction of a 300 mm PE 2 km transmission main from Studencista reservoir to the medium level zone;
  - refurbishment of Studencista pump station, including modifications to the pipework;
  - distribution network rehabilitation measures in Ohrid City;
  - Procurement of pipes and fittings. Subsequently, to be handed over to, and installed by, the Employer.

The awarded contractor will sign two contracts with Proaqua utility for works in Ohrid and in Struga, financed by the EBRD and KfW respectively. The duration of the contracts for the works specified is anticipated to be up to 22 calendar months. The contracts are anticipated to commence in October 2002.

Prequalification and tendering for the contracts to be financed with the proceeds of a financial assistance from the Banks is open to firms and joint ventures of firms from all countries.

Prequalification documents may be obtained from the address below upon payment of a nonrefundable fee of € 900.00 (nine hundred Euro) on the GKW Consult GmbH, Mannheim nonresident account with OHRIDSKA BANKA A.D. Ohrid; BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: OHRID MK 22); Account Number 708000-280-178.

If requested, the documents will be promptly dispatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery.

The prequalification documents must be duly completed and delivered to the address below, on or before 7 June 2002, at 12:00 hrs local time.

Interested firms may obtain further information from, and inspect and acquire the prequalification documents at the following office: Mr. R. Sampson / Miss T. Kovaceska GKW CONSULT GmbH on behalf of Proaqua, KEJ 8<sup>mi</sup> Noemvri bb, 6300 Struga, Macedonia. Tel: 00 389 46 784 320; Fax: 00 389 46 784 322; e-mail: gkw\_ohrid@yahoo.com.

## АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

### ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО „ТРГОТЕКСТИЛ - АНГРО 2“ - Скопје
  - дејност - трговија на големо;
  - број на вработени - 22 (состојба 1994);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 72.924 ЕВРА, што претставува 27,89% од главнината на друштвото;
  - максимален дисконт: 80%;
  - минимална продажна цена на уделот: 14.585 ЕВРА.
2. ДОО „СТАКЛАРНИЦА - СТАКЛЕНА ВОЛНА“ - Скопје
  - дејност - производство на стаклена волна;
  - број на вработени - 40 (состојба 1994);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 134.809 ЕВРА, што претставува 18,95% од главнината на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.
3. ДОО „ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА“ - Битола
  - дејност - вршење на земјоделски услуги во сточарството;
  - број на вработени - 21 (состојба 1998 година);
  - за продажба: удел со вредност од 37.953 ЕВРА, што претставува 17,93% од главнината на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.
4. ДОО МЗТ „БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА“ - Валандово
  - дејност - производство на стоки за широка потрошувачка и др. метални производи;
  - број на вработени - 4 (состојба 1996 година);
  - за продажба: удел со вредност од 141.506 ЕВРА, што претставува 39,34% од главнината на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.
5. ДОО „УГОСТИТЕЛ“ - Крива Паланка
  - дејност - угостителство, туризам и трговија;
  - број на вработени - 103 (состојба 1994 година);

- за продажба: удел со вредност од 40.668 ЕВРА, што претставува 9,45% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката „не отворај“, а под тоа „пону-да“, назив на претпријатието за кое се однесува пону-дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-чен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:

- Вредност на уделот што купувачот сака да го ку-пи;

- Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;

- Начин на плаќање (согласно законските прописи);

- Рок (дати) за отплата-веднаш или на рати;

- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и

- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-мен пат, со доказ, положена гаранција во износ од 10% од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисија-та.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:

Број: 240-0100000350-94

Банка депозитор: Балканска Банка АД - Скопје

Единствен матичен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-реса:

Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош. фак. 410, 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информатив-ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> часот по цена од 1.000,00 денари.

Комисија за јавни набавки

Агенцијата на Република Македонија за приватиза-ција (АП), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува јавен тендер за продажба на 88,68% капитално учество, односно 163.935 обични акции во

## РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО АД - ПРОБИШТИП

### Рудници за олово, цинк и преработка

Во рамките на програмата за реструктурирање на претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, која ја спроведува во соработка со Светската банка, Владата на Република Македонија е подготвена да го продаде Друштвото под поволни услови.

Полно име на Друштвото: АД Рудници за олово, цинк и преработка “ЗЛЕТОВО”.

Седиште: “Јаким Стојковски“ 2, Пробиштип.

Основна главница на Друштвото: 18.486.200 ДЕМ (9.451.846 евра).

Номинална вредност на една акција: 100 ДЕМ (51,13 евра).

Број на акции: 184.862 обични акции.

Краен рок за доставување на понудата: 10 мај 2002 година.

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-кументација во канцелариите на АП во работни денови од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 511 евра во де-нарска противвредност (според средниот курс на На-родна банка на Република Македонија на денот на уп-латата), на жиро-сметката на АП во Балканска Банка - Скопје бр. 240-0100000340-27 (единствен даночен број 4030993262472).

Контакт информации: Агенција на Република Ма-кедонија за приватизација, “Никола Вапцаров“ 7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 022, e-mail: [agency@mpa.org.mk](mailto:agency@mpa.org.mk).

Лице за контакт: Бети Попова.

## О Д Л У К И ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА КЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р. бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максима-лен дис-конт
1	Тигар	Кр. Паланка	2.529.873	719.217	28,43 %	90,00 %
2	Треска 30-ти Август	Виница	837.394	281.970	33,67 %	80,00 %
3	Декортекс	Радовиш	3.461.103	1.652.124	47,73 %	90,00 %
4	Исхрана	Берово	340.623	115.808	34,00 %	50,00 %
5	ЗИК Нагоричане	Куманово	204.517	119.713	58,53 %	90,00 %
6	ЗИК Скачковце	Куманово	102.258	35.442	34,66 %	90,00 %
7	ЗИК Оранжерии	Куманово	383.469	247.949	64,66 %	90,00 %
8	Пластика	Скопје	1.204.785	30.320	2,52 %	90,00 %
9	Македонија стакло	Битола	504.236	145.784	28,91 %	70,00 %
10	Македонија - проф. осп. и вработување на инвалиди	Скопје	153.388	8.896	5,80 %	90,00 %
11	Теал	Тетово	2.982.555	432.654	14,51 %	90,00 %
12	Вардар	Градско	607.415	30.381	5,00 %	90,00 %

13	Коста Абраш	Охрид	690.244	134.470	19,48 %	70,00 %
14	Транскоп Автотранспорт, логистика и складиштење	Битола	2.014.125	286.477	14,22 %	90,00 %
15	Прилепски неметали	Прилеп	219.498	116.808	53,22 %	70,00 %
16	Макстоун	Прилеп	219.498	116.808	53,22 %	80,00 %
17	Дојран	Нов Дојран	288.102	116.061	40,28 %	50,00 %
18	Лотарија на Македонија	Скопје	8.259.411	187.951	2,28 %	90,00 %
19	29 Ноември	Скопје	818.067	275.522	33,68 %	70,00 %
20	Технокомерц	Скопје	1.124.842	275.087	24,46 %	50,00 %
21	Нама	Куманово	2.300.814	459.392	19,97 %	70,00 %
22	Занат-Сервис Македонија	Скопје	281.113	42.048	14,96 %	90,00 %
23	ЗУАС	Скопје	178.952	5.149	2,88 %	90,00 %
24	ЗУМ	Скопје	169.629	5.443	3,21 %	90,00 %
25	Живинарска фарма Белим-бегово	Скопје	4.604.265	641.896	13,94 %	90,00 %
26	Напредок	Пехчево	382.307	103.987	27,20 %	90,00 %
27	30 Јули	Куманово	1.217.398	223.102	18,33 %	90,00 %
28	Кожарско преработувачки комбинат Куманово	Куманово	6.391.150	899.650	14,08 %	90,00 %
29	Жито Југ	Кавадарци	658.674	2.301	0,35 %	90,00 %
30	Златара	Крушево	276.098	61.369	22,23 %	90,00 %
31	Агроплод	Ресен	10.750.142	1.064.455	9,90 %	70,00 %
32	Стоби	Велес	558.177	56.805	10,18 %	90,00 %
33	Југогранс	Струга	1.169.076	197.571	16,90 %	0,00 %
34	Пелагонија	Скопје	19.618.506	7.206.526	36,73 %	0,00 %
35	Транс Велес	Велес	1.533.876	87.702	5,72 %	0,00 %
36	Жито Скопје	Скопје	5.810.014	852.849	14,68 %	0,00 %
37	Металец	Прилеп	1.329.209	61.048	4,59 %	0,00 %
38	Арт	Скопје	248.702	13.246	5,33 %	0,00 %
39	Месна индустрија и кланица	Св. Николе	1.738.385	230.859	13,28 %	0,00 %
40	Македонија - ф-ка за п-во за санитарна керамика	Струмица	2.735.190	70.507	2,58 %	0,00 %
41	Паластурист	Скопје	562.421	79.191	14,08 %	0,00 %
42	Сигурност	Скопје	95.190	40.089	42,11 %	0,00 %
43	Страшо Пинџур	Кавадарци	375.493	110.975	29,55 %	0,00 %
44	Макпетрол Теас	Скопје	36.971	5.663	15,32 %	0,00 %
45	Југ-Турист	Куманово	944.152	28.121	2,98 %	0,00 %
46	Македонија сообраќај	Скопје	622.242	40.392	6,49 %	0,00 %
47	Агро-Изворски	Богданци	6.674.845	1.546.658	23,17 %	0,00 %
48	Гоце Делчев	с. Трубареве, Скопје	306.775	37.183	12,12 %	0,00 %
49	ЖАС	Битола	493.621	273.169	55,34 %	0,00 %

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

## СОДРЖИНА

	Страница				
421.	1	Закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија....	426.	Решение за разрешување и именување национален координатор на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	3
422.	1	Закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој...	427.	Правилник за формата и содржината на полномошното за гласање за поединечни работи на седница на Собранието на акционери на акционерското друштво.....	4
423.	2	Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател на Одборот за доделување на наградата "Гоце Делчев".....	428.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4
424.	2	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	429.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 220/2001 од 3 април 2002 година.....	4
425.	3	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица"-Пробиштип.....	430.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 233/2001 од 10 април 2002 година.....	6
			12.	<b>Нотарска комора на Република Македонија</b> Правилник за Нотарска тарифа.....	6

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, п.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 30000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.